



СЛУ НА СОЦИЈАЛИС

1850

Službeni vjesnik SR
Makedonije91001 Skopje
fab 51

Г

ИЈА

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издание на српскохрватски односно хрватскохрватски, словенечки, македонски, албански и унгарски јазик. – Огласи според тарифата – Жиро сметка кај Службата на општественото книговодство 60802-603-21943

1 јуни 1987

БЕЛГРАД

БРОЈ 38

ГОД. XLIII

Цена на овој број е 440 динари. – Аконтација на претплатата за 1987 година изнесува 6.000 динари. – Рок за рекламации 15 дена. – Редакција Улица Јована Ристика бр. 1. Пошт. факс 226. – Телефони: Централна 650-155; Уредништво 651-885; Служба за претплата 651-732; Телекс 11756

515.

Врз основа на член 54 став 5 од Законот за преминување на државната граница и за движење во граничниот појас („Службен лист на СФРЈ“, бр. 34/79, 56/80 и 53/85), Сојузниот извршен совет донесува

УРЕДБА

ЗА ДООЃАЊЕ И ПРЕСТОЈ НА СТРАНСКИ ЈАХТИ И СТРАНСКИ ЧАМЦИ НАМЕНЕТИ ЗА РАЗОНОДА ИЛИ СПОРТ ВО КРАЈБРЕЖНОТО МОРЕ, РЕКИТЕ И ЕЗЕРАТА НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

Член 1

Со оваа уредба се пропишуваат начинот на доаѓање, крстосување и престој на странски јакти, односно на странски чамци наменети за разонода или спорт (во натамошниот текст: странска јакта односно странски чамец) во крајбрежното море, реките и езерата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија на кои се врши меѓународна пловидба, нивно оставање во луките, пристаништата, марините и наутичките центри, заради поправка или чување, враќање на странски јакти односно на странски чамци во странство по копнен пат и начин на нивно доаѓање во крајбрежното море, реките и езерата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, заради учество на спортски натпревари.

Член 2

Странска јакта односно странски чамец може да крстосува и да се задржува во крајбрежното море на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и на реките и езерата на кои се врши меѓународна пловидба (во натамошниот текст: крајбрежното море, реките и езерата), ако добие одобрение за крстосување и задржување (во натамошниот текст: одобрение).

Странски спортски чамец, кајак или сличен пловен објект и странски чамец што не е подолг од три метра и нема моторен погон, а се довозува по копнен пат, може да крстосува и да престојува во крајбрежното море, на реките и езерата без одобрение.

Член 3

Одобрение издава надлежната лучка капетанија односно капетанијата на пристаништето или нејзина испостава во лука односно пристаништето отворено за меѓународен сообраќај (во натамошниот текст: надлежниот орган) по вловувањето на странска јакта односно странски чамец во крајбрежното море, на реките и езерата во согласност со органот во републиката односно автономната покраина надлежен за контрола на преминувањето на државната граница.

Ако странска јакта односно странски чамец во Социјалистичка Федеративна Република Југославија се довозува по копнен пат, одобрение издава надлежната лучка капетанија односно капетанијата на пристаништето или нејзина испостава во лука односно пристаништето отворено за сообраќај, во кое отпочнува крстосувањето.

Одобрение се издава за едно, две, повеќе или неограничен број вловувања, за време за кое заповедникот на странска јакта односно водителот на странски чамец има намера да крстосува и престојува во крајбрежното море, на реките и езерата, најдолго до една година.

Член 4

Ако заповедникот на странска јакта односно водителот на странски чамец има намера да крстосува и престојува во крајбрежното море односно на реките и езерата, должен е по влогувањето во крајбрежното море односно на реката и езерото да впови по најкраток пат во најблиската лука односно пристаниште отворено за меѓународен сообраќај, своето доаѓање да му го пријави на надлежниот орган во таа лука односно пристаниште и да поднесе барање за издавање одобрение.

Член 5

Во барањето за издавање одобрение задолжително се внесуваат податоци за: странската јакта, односно странскиот чамец (име односно ознака, знаме, лука-пристаниште на уписот односно припадност, бруто-регистарска тонажа односно истинина, должина, широчина, височина, газ, вид на погон, јачина на погонот), радио-приемникот и предавателот, радиогониометарот, радарот и др., другите технички уреди, опремата за вршење на подводни активности, заповедникот на странската јакта односно водителот на странскиот чамец (звање, презиме и име на заповедникот на странската јакта односно презиме и име на водителот на странскиот чамец, државјанство, вид и број на патната исправа), бројот на членовите на екипажот и патниците на странската јакта односно бројот на лицата што можат безбедно да се качат на странски чамец, намераваното време на крстосувањето и престој во крајбрежното море, на реките и езерата, бројот на вловувањата и осигурувањето на странската јакта односно странскиот чамец.

Кон барањето за издавање одобрение за странска јакта и странски чамец на кој се обезбедени условите за сместување и подолг престој, задолжително се прилага попис на екипажот и список на патниците со податоци од нивните патни исправи односно основните податоци од личната карта – за државјаните на Социјалистичка Федеративна Република Југославија.

Барање за издавање одобрение поднесува сопственикот на странската јакта односно на странскиот чамец или заповедникот на странската јакта односно водителот на странскиот чамец.

Барање за издавање одобрение е должен да поднесе и странски државјанин-заповедник на странска јакта запишана во југословенскиот уписник на бродовите и странски државјанин водител на чамец евидентиран во Социјалистичка Федеративна Република Југославија на кој му се обезбедени условите за сместување и подолг престој, кои имаат намера да крстосуваат и престојуваат во крајбрежното море, на реките и езерата. Кон барањето за издавање одобрение се прилага попис на екипажот и список на патниците со податоци од нивните патни исправи односно основните податоци од личната карта – за државјаните на Социјалистичка Федеративна Република Југославија.

Барањето за издавање одобрение се поднесува на еден од јазиците на народите на Југославија, на англиски јазик и на еден од странските јазици (руски, германски, италијански или француски).

Барањето се поднесува на Образецот број 1, што е отпечатен кон оваа уредба и претставува нејзин составен дел.

Член 6

Одобрение може да се издаде за странска јахта односно странски чамец што е снабден со важечките бродски исправи според прописите на односната странска држава, а членовите на екипажот – со исправи со кои се докажува дека по прописите на својата земја се оспособени за вршење на пловидбени работи на странската јахта односно странскиот чамец и ако членовите на екипажот и патниците на странската јахта односно на странскиот чамец ги имаат важечките патни исправи.

Член 7

Покај податоците за странската јахта односно странскиот чамец, за заповедникот на странска јахта односно за водителот на странски чамец, бројот на членовите на екипажот и патниците на странската јахта и бројот на лицата што можат безбедно да се качат на странски чамец, во одобрението се запишуваат и деловите на крајбрежното море и луците односно реките и езерата и пристаништата во кои пловидба и пристанување се забранети, деловите на крајбрежното море односно реките и езерата на кои врз основа на издаденото одобрение од надлежниот орган во републиката односно автономната покраина им е дозволено да се занимаваат со подводни активности, да ги заверуваат податоците за доаѓањето во луката односно пристаништето и за заминувањето од луката односно пристаништето, забелешките на царинските органи, измената на членовите на екипажот и патниците на странската јахта, односно странскиот чамец на кој се обезбедени услови за сместување и подолг престој, оставањето на странска јахта односно странски чамец во луката, пристаништето, марината и наутичкиот центар заради поправка или чување, бројот на вловувањата и важноста на одобрението.

Составен дел на одобрението претставува заверениот попис на членовите на екипажот и заверениот список на патниците на странската јахта односно странскиот чамец на кој се обезбедени услови за сместување и подолг престој.

Одобрението се составува на еден од јазиците на народите на Југославија, на англиски јазик и на еден од странските јазици (руски, германски, италијански или француски).

Одобрението му се издава и на странскиот државјанин од член 5 став 4 на оваа уредба.

Одобрението се издава на Образецот бр. 2, што е отпечатен кон оваа уредба и претставува нејзин составен дел.

Член 8

Лицето кое поднело барање за издавање одобрение е должно на надлежниот орган да му ја пријави секоја измена на бројот на членовите на екипажот и патниците.

Одобрението престанува да важи во случај на измена на заповедникот на странска јахта, странскиот државјанин – заповедник на странска јахта запишана во југословенскиот уписник на бродовите, водителот на странски чамец, странскиот државјанин-водител на чамец евидентиран во Социјалистичка Федеративна Република Југославија на кој се обезбедени услови за сместување и подолг престој или ако се изменат повеќе од два члена на екипажот, односно патниците.

Член 9

Заповедникот на странска јахта односно водителот на странски чамец чиешто барање за издавање одобрение е одбиено од страна на надлежниот орган е должен со странската јахта односно странскиот чамец веднаш да го напушти крајбрежното море, реката и езерото, и тоа по патот што ќе го определи тој орган.

По исклучок од одредбата од став 1 на овој член, надлежниот орган може на странска јахта односно на странски чамец да му одобри задржување во луката односно пристаништето онолку време колку што е потребно заради извршување на неопходни поправки, снабдување, укажување на лекарска помош или додека трае невремето.

Член 10

Странска јахта односно странски чамец може да се остави во луката, пристаништето, марината и наутичкиот

центар заради поправка или чување, ако тоа е наведено во одобрението.

Надлежниот орган може за странска јахта односно странски чамец да издаде одобрение само за оставање во луката, пристаништето, марината и наутичкиот центар, заради поправка или чување.

Во одобрението се определува рокот до кој странската јахта односно странскиот чамец може да остане на поправка или чување. Тој рок може да биде и подолг од рокот на важењето на одобрението.

Одобрението од став 2 на овој член се издава на Образецот бр. 2, а содржи податоци за: странската јахта односно странскиот чамец, заповедникот на странската јахта односно водителот на странскиот чамец, доаѓањето во луката односно пристаништето и заминувањето од луката односно пристаништето и рокот до кој странската јахта односно странскиот чамец може да остане на поправка или чување.

Член 11

Барање за издавање одобрение за оставање на странска јахта односно странски чамец во луката, пристаништето, марината и наутичкиот центар заради поправка или чување поднесува сопственикот на странската јахта односно странскиот чамец или заповедникот на странската јахта односно водителот на странскиот чамец.

Барањето за издавање одобрение од став 1 на овој член ги содржи податоците од член 5 став 1 на оваа уредба и се поднесува на Образецот бр. 1.

Член 12

За оставањето на странска јахта односно странски чамец заради поправка или чување, заповедникот на странска јахта односно водителот на странски чамец е должен да го извести надлежниот орган и надлежната царинарница, дека на тие органи им го става на увид одобрението односно дека го депонира одобрението кај организацијата на здружен труд кај која странската јахта односно странскиот чамец е оставен, заради поправка или чување.

Заповедникот на странска јахта односно водителот на странски чамец може да ја овласти организацијата на здружен труд што ја користи луката, пристаништето, марината или наутичкиот центар за него да ја изврши обврската за известување од став 1 на овој член.

Пред испловувањето на странска јахта или странски чамец оставен заради поправка или чување, заповедникот на странска јахта односно водителот на странски чамец е должен да ѝ се јави на лучката капетанија или на нејзина испостава односно на капетанијата на пристаништето.

Член 13

Луците, пристаништата, марините и наутичките центри во кои странските јахти односно странските чамци се оставаат заради поправка или чување се должни да ја водат евиденцијата на овие пловила.

Евиденцијата се води во книга, која содржи податоци за: странската јахта односно странскиот чамец (име односно ознака, знаме на припадност, лука-пристаниште на уписот), заповедникот на странска јахта односно водителот на странски чамец (презиме и име, државјанство, вид и број на патната исправа), бројот на одобрението, рокот на важењето и до кој орган е издадено, рокот до кој странската јахта односно странскиот чамец може да остане на поправка или чување и за испловувањето, (датум на испловувањето и време на задржувањето) на странската јахта или странскиот чамец оставен заради поправка или чување.

Член 14

Непосредно пред напуштањето на крајбрежното море, реките и езерата заповедникот на странска јахта односно водителот на странски чамец е должен на надлежниот орган во најблиската лука односно на пристаништето отворено за меѓународен сообраќај да му го пријави заминувањето, заради заверување во одобрението.

При испловувањето од крајбрежното море, реките и езерата странската јахта односно странскиот чамец е должен да плови по најкраткиот пат.

Член 15

Заповедникот на странска јахта односно водителот на странски чамец кој странската јахта или странскиот ча-

мец го враќа во странство по копнен пат, заминувањето може да му го пријави и на надлежниот орган во луката односно пристаништето отворено за сообраќај.

Член 16

Странската јахта односно странскиот чамец што во крајбрежното море, реките и езерата доаѓа заради спортски натпревари, може да вплови и непосредно во луката односно пристаништето од кои почнува или се завршува натпреварот и ако оваа лука односно пристаниште не е отворено за меѓународен сообраќај.

Спортската или друга организација – организатор на спортски натпревар е должна најдоцна пет дена пред отпочнувањето на спортскиот натпревар на надлежниот орган, на органот надлежен за контрола на преминувањето на државната граница и на царинскиот орган да му го пријави доаѓањето на странската јахта односно странскиот чамец и да им го достави пописот на екипажот и списокот на патниците на странската јахта односно странскиот чамец.

Член 17

Со парична казна од 50.000 до 500.000 динари ќе се казни за прекршок организација на здружен труд или друго правно лице:

1) ако на странски државјанин на кој не му е издадено одобрение му овозможи да користи чамец евидентиран во Социјалистичка Федеративна Република Југославија на кој се обезбедени услови за сместување и подолг престој, заради крстосување и престој во крајбрежното море, на реките и езерата (член 5 став 4);

2) ако не ја води евиденцијата на пловилата што во луката, пристаништето, марината или наутичкиот центар се оставаат заради поправка или чување, или таа евиденција ја води неуредно, или евиденцијата не ги содржи пропишаните податоци (член 13);

3) ако на надлежниот орган, на органот надлежен за контрола на применувањето на државната граница и на царинскиот орган најдоцна пет дена пред денот на отпочнувањето на спортскиот натпревар не го пријави доаѓањето на странската јахта односно странскиот чамец или не достави попис на екипажот и список на патниците на странската јахта односно странскиот чамец што во крајбрежното море, реките и езерата доаѓаат заради спортски натпревар (член 16 став 2).

За дејствието од став 1 на овој член ќе се казни со парична казна од 10.000 до 50.000 динари и одговорното лице во организацијата на здружен труд или во друго правно лице.

Член 18

Со парична казна од 20.000 до 200.000 динари ќе се казни за поморски прекршок односно прекршок за внатрешна пловидба заповедникот на странска јахта, странскиот државјанин-заповедник на странска јахта запишана во југословенскиот уписник на бродовите, водителот на странски чамец, странскиот државјанин – водител на чамец евидентиран во Социјалистичка Федеративна Република Југославија:

1) ако без одобрение крстосува или се задржува со странска јахта односно странски чамец во крајбрежното море и на реките и езерата (член 2 став 1);

2) ако по влегувањето во крајбрежното море односно на реката или езерото не вплови по најкраткиот пат во најблиската лука односно пристаниште отворено за меѓународен сообраќај или своето доаѓање не му го пријави на

надлежниот орган во таа лука односно пристаниште, или не поднесе барање за издавање одобрение (член 4);

3) ако во барањето за издавање одобрение внесе неточни податоци (член 5 ст. 1, 2 и 4);

4) ако на странска јахта запишана во југословенскиот уписник на бродовите или на чамец евидентиран во Социјалистичка Федеративна Република Југославија на кој се обезбедени услови за сместување и подолг престој крстосува и се задржува во крајбрежното море и на реките и езерата без пропишаното одобрение (член 7);

5) ако на надлежниот орган не му ја пријави секоја измена на бројот на членовите на екипажот и патниците (член 8 став 1);

6) ако пред секое испловување на странска јахта или странски чамец оставен заради поправка или чување од луката, пристаништето, марината и наутичкиот центар не ѝ се јави на лучката капетанија или на нејзина испостава односно на капетанијата на пристаништето (член 12 став 3);

7) ако пред напуштањето на крајбрежното море, реката или езерото не му го пријави заминувањето на надлежниот орган во најблиската лука односно пристаниште отворено за меѓународен сообраќај, или при испловувањето од крајбрежното море, реката или езерото со странска јахта односно странски чамец не плови по најкраткиот пат (член 14 ст. 1 и 2).

Член 19

Со парична казна од 10.000 до 50.000 динари ќе се казни за поморски прекршок односно прекршок за внатрешна пловидба заповедникот на странска јахта односно водителот на странски чамец:

1) ако ја остави странската јахта односно странскиот чамец во луката, пристаништето, марината и наутичкиот центар заради поправка или чување без пропишаното одобрение, или ја остави странската јахта односно странскиот чамец подолго од рокот определен во одобрението (член 10 ст. 1, 2 и 3);

2) ако не го извести надлежниот орган и надлежната царинарница за оставувањето на странската јахта односно странскиот чамец или на тие органи не им го стави на увид одобрението или одобрението не го депонира кај организацијата кај која странската јахта односно странскиот чамец е оставен на поправка или чување (член 12 став 1).

Член 20

Со денот на почнувањето на примената на оваа уредба престанува да важи Уредбата за доаѓање на странски јахти и странски чамци, наменети за разонода или спорт во крајбрежното море и реките и езерата на Југославија и за престој на тие јахти и чамци во тие води („Службен лист на СФРЈ”, бр. 25/75).

Член 21

Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”, а ќе се применува од 1 јануари 1988 година.

Е.п. бр. 160
7 мај 1987 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател
Јанез Земљарич, с. р.

НАЗИВ НА ОРГАНОТ

Образец бр. 1

(МЕСТО ЗА ТАКСА)

Рег. бр. _____

БАРАЊЕ

ЗА ИЗДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА КРСТОСУВАЊЕ И ЗАДРЖУВАЊЕ НА СТРАНСКА ЈАХТА ИЛИ СТРАНСКИ ЧАМЕЦ ВО КРАЈБРЕЖНОТО МОРЕ, РЕКИТЕ И ЕЗЕРАТА НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

Молам да се издаде одобрение за крстосување и задржување на странска јахта односно странски чамец

со знаме на _____ лука – пристаниште на уписот односно припадноста _____

БРТ – истиснина _____ должина _____ широчина _____
 височина газење _____ вид на погон (едро-Мотор) _____ јачина на погонот _____
 со уреди _____ број _____

(број на радиоприемникот, радио-гониометарот, радарот и др.)

и со други уреди _____
 (опрема за вршење на подводни активности и друго)

под заповедништво на странската јахта – водителот на странски чамец _____
 (звање, презиме и име на заповедникот на странската јахта односно презиме и име на водителот на чамецот)
 _____ државјанин _____ вид и број на патната исправа _____

со _____ членови на екипажот и _____ патници на странската јахта односно _____ лица што можат безбедно да се качат на странскиот чамец.

Во времето од _____ до _____ странска јахта, односно странскиот чамец ќе крстосува, и ќе пристанува и ќе се вкотвува во сите луки и другите делови на крајбрежното море на Социјалистичка Федеративна Република Југославија – пристаништата и други места на реките и езерата на кои се врши меѓународна пловидба, освен во оние делови на крајбрежното море, реките и езерата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија што се ограничени за пловидба, котвење и пристанување или во кои е забранета пловидба на странски јахти и странски чамци. Во наведеното време странската јахта односно странскиот чамец еднаш, двапати, повеќе или неограничен број пати ќе вповли во крајбрежното море, реките, и езерата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија (подвлечи го бараниот број на вповлувања).

Кон барањето за издавање одобрение за странска јахта и странски чамец се прилага за странска јахта и странски чамец на кој се обезбедени услови за сместување и подолг престој, попис на екипажот и список на патниците со податоци од нивните патни исправи односно основни податоци од личната карта – за државјанин на СФРЈ, важечка бродска исправа на странската јахта односно странскиот чамец за способноста за пловидба според прописите на странската држава, исправи на членовите на екипажот со кои се докажува дека според прописите на свјатата земја се оспособени за вршење на пловидбени работи на странска јахта односно странски чамец и податоци за осигурување на странската јахта односно странскиот чамец.

Барање за издавање одобрение поднесува сопственикот на странската јахта односно на странскиот чамец или заповедникот на странската јахта односно водителот на странскиот чамец.

Барање за издавање одобрение поднесува и странски државјанин – заповедник на странска јахта запишана во југословенскиот уписник на бродовите и странски државјанин – водител на чамец евидентиран во Социјалистичка Федеративна Република Југославија на кој се обезбедени услови за сместување и подолг престој што имаат намера да крстосуваат и престојуваат во крајбрежното море, реките и езерата. Кон барањето за одобрение се прилага попис на екипажот и список на патниците со податоци од нивните патни исправи односно основни податоци од личната карта – за државјанин на СФРЈ.

Во _____ 198_____ година

(потпис на подносителот на барањето)

НАЗИВ НА ОРГАНОТ

Образец бр. 2

(МЕСТО ЗА ТАКСА)

Рег. бр. _____

ОДОБРЕНИЕ

ЗА КРСТОСУВАЊЕ И ЗАДРЖУВАЊЕ НА СТРАНСКА ЈАХТА ИЛИ СТРАНСКИ ЧАМЕЦ ВО КРАЈБРЕЖНОТО МОРЕ, РЕКИТЕ И ЕЗЕРАТА НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

Се одобрува странската јахта односно странскиот чамец _____

(име, односно ознака)

со знаме-на _____ лука-пристаниште на уписот односно припадност _____ БРТ – истиснина

_____ должина _____ широчина _____ височина _____ газење _____

вид на погонот (едро, мотор) _____ јачина на погонот _____ со уреди _____

(број на радиоприемникот, предавателот, радио-гониометарот, радарот и др.)

и со други технички уреди _____

(опрема за вршење на подводни активности и др.)

под заповедништво на странската јахта – водителот на чамец _____

(звање, презиме и име на заповедникот на странската јахта односно презиме и име на водителот на чамец)

државјанин _____ вид и број на патната исправа _____ со _____

членови на екипажот и патници на странската јахта, односно _____ лица што можат безбедно да се качат на странскиот чамец, во времето од _____ до _____ странската јахта, односно странскиот чамец може да крстосува, пристанува и да се вкотвува во сите луки и други делови на крајбрежното море на Социјалистичка Федеративна Република Југославија – пристаништата и во други места на реките и езерата на кои се врши меѓународна пловидба, освен во оние делови на крајбрежното море – на места на реките и езерата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија што се наведени во точ. од I до V на ова одобрение.

I. Забранети зони за пловидба во крајбрежното море, на реките и езерата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија се: _____

II. Забрането е и ограничено движење и настанување на одделни делови на морскиот брег, на острови или делови на острови _____

III. Со подводни активности (нуркање со употреба на нуркачка опрема, фотографирање и снимање на филмови под морската површина и секое истражување на особините на морето и морското дно – реките и езерата и нивното дно) е дозволено, врз основа на одобрението бр. _____ од _____ да се занимава во делови на крајбрежното море – на реките и езерата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, и тоа на овие подрачја: _____

IV. Забрането им е на странски јахти и странски чамци минување низ одделни зони на југословенското територијално море – југословенските реки и езера во кои пловидбата е привремено запрена или ограничена, што се објавува во „Огласот за поморци“.

V. Другите ограничувања во поглед на пловидбата, котвењето и пристанувањето, и ограничувањата на движењето на лица со странски бродови и странски чамци на бреговите на крајбрежното море, на реките и езерата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија се означени со меѓународен знак – таблица со натпис „Забранет пристап и фотографирање“.

VI. Забелешки на царинските органи _____

(се запишуваат податоци за опремата и предметите што се наоѓаат на странската јахта односно на странскиот чамец,

како и забелешките за потребите на царинската постапка и спроведувањето на царинскиот надзор и др.)

VII. Забелешки

(се запишуваат измените на членовите на екипажот и на патниците на странската јахта, на странската јахта запишана во

југословенскиот уписник на бродовите, странски чамец на кој се обезбедени услови за сместување и подолг престој и

на чамец евидентиран во Социјалистичка Федеративна Република Југославија на кој се обезбедени услови за сместување

и подолг престој, оставање на странска јахта односно странски чамец во лука, пристаниште, marina и наутички центар

заради поправка или чување и др.)

Лицето што поднело барање за издавање одобрение е должно на надлежниот орган да му ја пријави секоја измена на бројот на членовите на екипажот и на патниците.

Одобрението престанува да важи во случај на измена на заповедникот на странска јахта, странски државјанин, заповедник на странска јахта запишана во југословенскиот уписник на бродовите, водителот на странскиот чамец, странскиот државјанин – водител на чамец евидентиран во Социјалистичка Федеративна Република Југославија на кој

се обезбедени услови за сместување и подолг престој, или ако се изменат повеќе од двајца членови на екипажот или патници.

За странска јахта односно странски чамец надлежниот орган може да издаде одобрение и само за оставање во лука, пристаниште, marina и наутички центар заради поправка односно чување. Во тој случај во одобрението се наведува рокот до кој странската јахта односно странскиот чамец може да остане на поправка или чување и податоци за: странската јахта односно странскиот чамец, заповедникот на странската јахта односно водителот на странскиот чамец, доаѓањето во луката односно пристаништето и заминување од луката односно пристаништето и рокот до кој странската јахта односно странскиот чамец може да остане на поправка или чување.

VIII. Одобрението важи за _____ број вповувања во крајбрежното море, реките и езерата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија.

Непосредно пред напуштањето на крајбрежното море, реките и езерата, заповедникот на странската јахта односно водителот на странскиот чамец е должен да ѝ го пријави заминувањето на надлежната лучка капетанија односно на капетанијата на пристаништето или на нејзината испостава во најблиската лука односно пристаниште отворено за меѓународен сообраќај заради заверка во одобрението.

Ако странската јахта или странскиот чамец се враќаат во странство по копнен пат, заповедникот на странската јахта односно водителот на странскиот чамец може заминувањето, заради заверка, да ѝ го пријави на надлежната лучка односно пристанишна капетанија или на нејзината испостава во луката односно пристаништето отворено за сообраќај.

IX. Одобрение му се издава и на странскиот државјанин – заповедник на странска јахта запишана во југословенскиот уписник на бродовите и на странски државјанин – водител на чамец евидентиран во Социјалистичка Федеративна Република Југославија на кој се обезбедени услови за сместување и подолг престој, а кои имаат намера да крстосуваат и престојуваат во крајбрежното море, реките и езерата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија.

X. Заверениот попис на членовите на екипажот и заверениот список на патниците на странска јахта, странска јахта запишана во југословенскиот уписник на бродовите, странски чамец на кој се обезбедени услови за сместување и подолг престој и на чамец евидентиран во Социјалистичка Федеративна Република Југославија на кој се обезбедени услови за сместување и подолг престој се составен дел на ова одобрение.

(место и датум)	М. П.	(потпис на овластеното лице)
1. Допатувал на _____ од _____ со _____ членови на екипажот и _____ патници. Отпатувал на _____ за _____ со _____ членови на екипажот и _____ патници.		
(место и датум)	М. П.	(потпис на овластеното лице)
2. Допатувал на _____ од _____ со _____ членови на екипажот и _____ патници. Отпатувал на _____ за _____ со _____ членови на екипажот и _____ патници.		
(место и датум)	М. П.	(потпис на овластеното лице)
3. Допатувал на _____ од _____ со _____ членови на екипажот и _____ патници. Отпатувал на _____ за _____ со _____ членови на екипажот и _____ патници.		
(место и датум)	М. П.	(потпис на овластеното лице)
4. Допатувал на _____ од _____ со _____ членови на екипажот и _____ патници. Отпатувал на _____ за _____ со _____ членови на екипажот и _____ патници.		
(место и датум)	М. П.	(потпис на овластеното лице)

5. Допатувал на _____ од _____ со _____ членови
на екипажот и _____ патници.

Отпатувал на _____ за _____ со _____ членови
на екипажот и _____ патници.

(место и датум)

М. П.

(потпис на овластеното лице)

6. Допатувал на _____ од _____ со _____ чланова
на екипажот и _____ патници.

Отпатувал на _____ за _____ со _____ членови
на екипажот и _____ патници.

(место и датум)

М. П.

(потпис на овластеното лице)

7. Допатувал на _____ од _____ со _____ членови
на екипажот и _____ патници.

Отпатувал на _____ за _____ со _____ членови
на екипажот и _____ патници.

(место и датум)

М. П.

(потпис на овластеното лице)

8. Допатувал на _____ од _____ со _____ членови
на екипажот и _____ патници.

Отпатувал на _____ за _____ со _____ членови
на екипажот и _____ патници.

(место и датум)

М. П.

(потпис на овластеното лице)

XI. Попис на членовите на екипажот и список на патниците на странска јахта, странска јахта запишана во југословенскиот уписник на бродовите, странски чамац на кој се обезбедени услови за сместување и подолг престој и на чамац евидентиран во Социјалистичка Федеративна Република Југославија на кој се обезбедени услови за сместување и подолг престој.

1. ПОПИС НА ЧЛЕНОВИТЕ НА ЕКИПАЖОТ

Реден број	Презиме и име	Својство во кое е качен на јахтата односно чамацот	Датум и место на раѓање	Државјанство	Број на поморската бродска книшка (патна исправа)	Заверка
_____ 198 _____ година						Заповедник на јахтата

2. СПИСОК НА ПАТНИЦИТЕ

Реден број	Презиме и име	Датум и место на раѓање	Државјанство	Лука-приста-ниште на качу-вањето	Лука-приста-ниште на качу-вањето	Број на патната исправа односно на личната карта за државјани на СФРЈ	Заверка
_____ 198 _____ година						Заповедник на јахтата	

516.

Врз основа на член 21 став 2 од Законот за личните доходи на функционерите што ги избира или именува Собранието на СФРЈ и за надоместите на личните доходи на делегатите во Собранието на СФРЈ („Службен лист на СФРЈ”, бр. 30/75, 16/77, 62/79, 13/83 и 12/85), Административната комисија на Собранието на СФРЈ, на седницата од 29 мај 1987 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА УСЛОВИТЕ И НАЧИНОТ НА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА ДЕЛЕГАТИТЕ ВО СОБРАНИЕТО НА СФРЈ НА НАДОМЕСТ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА АВТОМОБИЛ ВО ЛИЧНА СОПСТВЕНОСТ ЗА СЛУЖБЕНИ ЦЕЛИ

1. Во Одлуката за условите и начинот на остварување на правото на делегатите во Собранието на СФРЈ на надомест за користење на автомобил во лична сопственост за службени цели („Службен лист на СФРЈ”, бр. 58/85, 9/86) во точка 2 износот „35” се заменува со износот „80”.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Бр. 114-8/86-013
29 мај 1987 година
Белград

Административна комисија на Собранието на СФРЈ

Претседател,
Емин Добариќ, с. р.

517.

Врз основа на член 130 став 1 точка 8 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување на воените осигуреници („Службен лист на СФРЈ”, бр. 7/85) и член 6 став 2 од Законот за височината на средствата за станбена изградба во Југословенската народна армија и за начинот на нивното издвојување („Службен лист на СФРЈ”, бр. 21/74), Собранието на Заедницата за социјално осигурување на воените осигуреници пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА ДАВАЊЕ СТАНОВИ НА КОРИСТЕЊЕ И КРЕДИТИ ЗА ПРИБАВУВАЊЕ СТАНОВИ НА УЖИВАТЕЛИ НА ВОЕНИ ПЕНЗИИ

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Станови на Заедницата

Член 1

Становите прибавени со средства на Заедницата за социјално осигурување на воените осигуреници (во натамошниот текст: Заедницата) и становите во општествена сопственост на кои Заедницата има право на давање на користење, иако не се прибавени со нејзини средства (во натамошниот текст: станови на Заедницата), се даваат на користење под условите и на начинот пропишани со овој правилник.

Работи во врска со давањето станови на користење и евиденција на становите

Член 2

Работите во врска со давањето станови на користење на уживателите на воени пензии ги вршат единиците и установите на Југословенската народна армија, определени со посебна наредба на сојузниот секретар за народна одбрана.

(1) Евиденцијата за становите на Заедницата и поднесените молби за доделување станови на уживателите на воени пензии ја водат единици и установи од член 2 на овој правилник, (во натамошниот текст: станбениот орган на гарнизонот).

(2) За становите дадени на користење и за бројот на потребните станови по гарнизони, меѓугарнизонските собранија на воените осигуреници му поднесуваат на Собранието на Заедницата на воените осигуреници полугодишни и годишни извештаи.

II. ДАВАЊЕ СТАНОВИ НА КОРИСТЕЊЕ

Лица на кои им се даваат станови од Заедницата и услови за давање станови на користење

Член 4

Станови од Заедницата им се даваат на користење;

1) на уживателите на инвалидска односно старосна воена пензија на кои својството на активно воено лице им престанало до 31 декември 1959 година;

2) на уживателите на семејна пензија кои правото на таа пензија го оствариле по смртта на активното воено лице загинало или умрело до 31 декември 1959 година односно по смртта на уживателот на инвалидска или старосна пензија на кој својството на активно воено лице му престанало до 31 декември 1959 година;

3) на уживателите на инвалидска односно старосна воена пензија на кои по престанувањето на активната воена служба семејството ќе им се зголеми, а тоа зголемување влијае врз структурата и големината на станот што би му припадал според одредбите на овој правилник;

4) на уживателите на воени пензии што потешко ќе поболат или имаат потешко заболел член на семејното домаќинство, а според наодот, оцената и мислењето на надлежната воено-лекарска комисија е неопходно издвојување на заболеното лице во посебна просторија, имаат право на стан поголем од станот што го користат;

5) на уживателите на инвалидска односно старосна воена пензија кои без своја виџа ќе го загубат својството на носител на станарско право, по правосилноста на одлуката на надлежниот орган, донесена во постапка и со учество на овластениот орган на воениот правобранител односно на Заедницата.

Член 5

На уживателот на воена пензија од член 4 на овој правилник, покрај случаите од точ. 3 до 5 на истиот член, може да му се даде на користење стан од Заедницата:

1) ако не користи стан чијшто носител на станарското право е тој или неговиот брачен другар или малолетно дете член на семејното домаќинство;

2) ако користи неусловен стан;

3) ако користи дел од станот како состанар или заштитен потстанар;

4) ако користи стан по структура помал од станот што може да го добие според одредбите на член 27 од овој правилник (член 7);

5) ако користи или има уселива станбена зграда (или стан) во лична сопственост, во сопственост на брачниот другар или на малолетно дете, безусловна за живеење (член 8 став 2).

Член 6

(1) По исклучок од одредбите на член 4 од овој правилник, стан од Заедницата може да му се даде на користење и на лице што не е уживател на воена пензија;

1) ако во својство на состанар или заштитен потстанар користи дел од станот со уживател на воена пензија, а со неговото исекување уживателот на воена пензија конечно би го решил станбеното прашање;

2) ако врз основа на правосилна одлука на судот или врз основа на закон или пропис односно на друг општ акт донесен врз основа на закон мора да му се обезбеди друг стан или нужно сместување.

Член 7

(1) На уживателот на воена пензија од член 4 на овој правилник кој има право на стан поголем од станот што го користи може, ако има на користење стан во општествена сопственост што не е прибавен со средства на Заедницата или стан во сопственост на граѓани, за кој не е обезбедена согласност на Заедницата, како давац на станот на користење, со тој стан може повторно да располага, и ако на тој начин конечно му се решава станбеното прашање, да му се даде на користење друг помал стан од Заедницата, како разлика помеѓу станот што го користи и станот

што може да го добие според одредбите на овој правилник, ако тоа за Заедницата е економски оправдано, и ако тој со тоа се согласува.

(2) Согласно од давачот на стан на користење, пред донесувањето на заклучок за правото на стан, по службена должност, прибавува станбениот орган на гарнизонот.

Решавање на станбеното прашање на уживателот на воена пензија кој има или ќе стекне станбена зграда или стан во сопственост

Член 8

(1) Кога уживателот на воена пензија од член 4 на овој правилник на територијата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија користи или има уселива станбена зграда (или стан) во лична сопственост, во сопственост на својот брачен другар или на малолетно дете, условна за живеење, тој уживател на воена пензија не може да добие стан од Заедницата.

(2) По исклучок од став 1 на овој член кога уживателот на воена пензија од член 4 на овој правилник користи или има уселива станбена зграда (или стан) во лична сопственост, во сопственост на својот брачен другар или на малолетно дете, безусловна за живеење (според месните прилики), тој уживател на пензија може да добие стан од Заедницата, со тоа што притоа не се земаат предвид станбените потреби на членовите на неговото семејство (освен на брачниот другар) кои можат да останат во таа зграда (стан).

(3) Ако се сомнева дали се работи за станбена зграда или кука за одмор или закрепнување, ќе се цени според прописите на републиката односно покраината на чијашто територија се наоѓа таа станбена зграда односно кука за одмор или закрепнување.

Член 9

Уживателот на воена пензија од член 4 на овој правилник не може да добие на користење стан од Заедницата:

1) ако по своја волја или вина го изгубил својството на носител на станарско право;

2) ако отуѓи станбена зграда или стан односно започната а недовршена станбена зграда или стан во лична сопственост, во сопственост на брачниот другар или на малолетно дете.

Член 10

(1) Ако уживателот на воена пензија кој користи стан од Заедницата, неговиот брачен другар или малолетно дете има или ќе стекне во сопственост уселива станбена зграда или стан во определено населено место во иста или во соседна општина односно град, должен е со сите други корисници да се исели од станот на Заедницата и да се усели во зградата или станот во сопственост, ако таа зграда (или стан) е условна за живеење и ако им одговара на потребите на сите членови на неговото домаќинство.

(2) Што се смета како стан што им одговара на потребите на носителот на станарско право и на другите корисници на станот односно како населба, се утврдува со републички односно покраински пропис и со пропис на општината или градот.

Поднесување молба за доделување стан

Член 11

(1) Молба за доделување стан на користење се поднесува до станбениот орган на гарнизонот во местото во кое поднесувачот на молбата има живеалиште, а ако во тоа место нема гарнизон, молба се поднесува до станбениот орган на најблискиот гарнизон.

(2) На станбениот орган од став 1 на овој член му поднесува молба и уживателот на воена пензија од член 4 точка 4 на овој правилник кој бара стан во друго место, а врз основа на мислењето на надлежната воено-лекарска комисија дека, од здравствени причини (на подносителот на молбата или на членовите на неговото семејство), е неопходна промена на живеалиштето.

(3) Молба за доделување стан во друго место може да се поднесе за гарнизон односно место во кое постојат станови на Заедницата.

(4) Молба за доделување стан може да му се поднесе на станбениот орган само на еден гарнизон.

Член 12

(1) Молба за доделување стан се поднесува на прописаниот образец, што е отпечатен кон овој правилник и претставува негов составен дел.

(2) За точноста на податоците наведени во молбата одговара поднесувачот на молбата.

(3) Кон молбата за доделување стан треба да се приложи заверена документација со која се докажуваат фактите односно податоците наведени во молбата.

(4) Ако од поднесувањето на молбата до нејзиното решавање односно до уселувањето во станот настапат промени што се од влијание врз добивањето на станот, структурата на станот или редот на првенство (бракоразводен процес, засновање на посебно домаќинство на децата на поднесувачот на молбата, стекнување на друг стан или станбена зграда во сопственост на поднесувачот на молбата, на неговиот брачен другар или на малолетно дете, по кој и да е основ и сл.), уживателот на пензија што ја поднел молбата е должен веднаш, а најдоцна во рок од осум дена од денот на настанувањето на тие промени, писмено да го извести надлежниот станбен орган на гарнизонот.

Член 13

(1) По поднесената молба, станбениот орган на гарнизонот испитува дали се исполнети условите за доделување стан предвидени со овој правилник (фактите односно податоците за станбените прилики на поднесувачот на молбата можат, по потреба, да се проверуваат и на самото место), се утврдува бројот на бодовите и се подготвува нацрт на заклучок односно решение што треба да ги донесе гарнизонската станбена комисија.

(2) Кога ќе се утврди дека лицето од член 11 став 2 на овој правилник ги исполнува условите за доделување стан во друго место, станбениот орган на гарнизонот на кој му е поднесена таква молба ќе му ја достави на надлежниот станбен орган веднаш по завршената постапка.

Член 14

(1) Гарнизонската станбена комисија е должна, во рок од 60 дена од денот кога станбениот орган на гарнизонот ја примил молбата, да донесе заклучок со кој молбата се распоредува во соодветна група од член 16 на овој правилник и го утврдува времето од кога се смета дека поднесувачот на молбата ги исполнува условите за добивање на бараниот стан.

(2) Гарнизонската станбена комисија со решение ќе ја одбие молбата за стан ако во текот на спроведената постапка се утврди дека поднесувачот на молбата не ги исполнува условите за добивање стан пропишани со овој правилник.

(3) Во заклучокот и решението се дава упатство за правниот лек.

Поднесување приговори

Член 15

(1) Против заклучокот односно решението може да се поднесе приговор во рок од 15 дена од денот на неговиот прием. Приговорот и се поднесува на меѓугарнизонската станбена комисија, а му се предава на станбениот орган на гарнизонот, непосредно или по пошта препорачано.

(2) Ако гарнизонската станбена комисија приговорот не го усвои и заклучокот односно решението не го замени со ново или како ненавремено не го отфрли, е молжна, што побргу, а најдоцна во рок од 30 дена од неговиот прием, заедно со списите, и евентуално со свое мислење, да ѝ го достави на меѓугарнизонската станбена комисија.

(3) Меѓугарнизонската станбена комисија е должна по приговорот да донесе решение што побргу, а најдоцна во рок од 60 дена од денот на приемот на приговорот. Решението на меѓугарнизонската станбена комисија е конечно.

(4) Против одлуката со која конечно е одбиена или отфрлена молбата за доделување стан може, согласно со одредбите на член 113 став 3 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување на воените осигуреници, да се покрене управен спор со поднесување тужба до Врховниот воен суд.

Распоредување на молбите за стан и утврдување на нивниот редослед.

Член 16

(1) Молбите за стан се распоредуваат во следните групи:

1) во I група - молбите на лица што немаат на користење стан или што користат нужно сместување односно немаат започната а недовршена станбена зграда или стан во сопственост, во сопственост на брачниот другар или на малолетно дете;

2) во II група:

а) молбите на лица што користат безусловен стан или дел од стан како состанари или заштитени потстанари односно користат или имаат уселива станбена зграда (или стан) во лична сопственост, во сопственост на брачниот другар или на малолетно дете, безусловна за живеење;

б) молбите на лица што по развод на бракот со правосилно решение на надлежниот суд го загубиле својството на носител на станарско право на станот што до разводот на бракот го користеле, под условите од член 43 на овој правилник;

3) во III група - молбите на лицата од член 4 на овој правилник кои користат стан помал од станот што можат да го добијат според одредбите на овој правилник.

(2) Молбите за стан што се поднесени врз основа на член 27 став 5 од овој правилник, не се распоредуваат во групите од став 1 на овој член и по нив не се донесува заклучок, туку се евидентираат посебно.

Член 17

Станбениот орган на гарнизонот го утврдува редоследот на молбите за стан во рамките на одделни групи од член 16 на овој правилник врз основа на:

- 1) условите за живеење;
- 2) бројот на членовите на домаќинството;
- 3) инвалидноста (се земаат предвид воените односно мирновременските воени инвалиди од I до VI група инвалидност);
- 4) учеството во НОВ;
- 5) здравствената состојба на уживателот на воена пензија и на членовите на неговото семејно домаќинство;
- 6) времето на стекнување право на стан.

Член 18

(1) На поднесувачот на молбата, според мерилата од член 17 на овој правилник, му припаѓа:

Бодови

- | | |
|--|----|
| 1) на услови за живеење: | |
| - ако молбата му е распоредена во прва група — — — — — | 30 |
| - ако користи безусловен стан односно безусловна станбена зграда (или стан) во сопственост — — — — — | 10 |
| - ако живее како состанар или како заштитен потстанар — — — — — | 10 |
| - ако изгубил станарско право по основ на развод на бракот — — — — — | 5 |
| - ако користи условен стан што по структура е помал од станот што може да го добие според одредбите на овој правилник (во натамошниот текст: несоодветен стан) — — — — — | 5 |
| 2) на секој член на семејното домаќинство — — — — — | 3 |
| 3) за инвалидност: | |
| - за I и II група инвалидност — — — — — | 25 |
| - за III и IV група инвалидност — — — — — | 10 |
| - за V и VI група инвалидност — — — — — | 5 |
| 4) ако е учесник на Народноослободителната војна, и тоа: | |
| - ако е учесник од 1941 година — — — — — | 20 |
| - ако е учесник од 1942 година — — — — — | 15 |
| - ако е учесник од пред 9 септември 1943 година — — — — — | 10 |
| - ако е учесник од 9 септември 1943 и 1944 година — — — — — | 5 |
| - ако е учесник од 1945 година — — — — — | 3 |
| - носител на „Партизанска споменица 1941“ — — — — — | 5 |

5) на здравствената состојба:

- за болест предвидена во Листата на тешки болести која влијае врз редот на првенство, промената на станот или давањето на користење поголем стан — — — — — 5

6) за секоја година од денот на стекнувањето на правото на стан — — — — — 3

(2) Зависно од големината на корисната станбена површина на станот (или на станбената зграда) што се користи, а која отпаѓа на еден член на негово семејно домаќинство, на уживателот на воена пензија му припаѓаат и: шест бодови - ако корисната станбена површина по член изнесува до 7 m², три бода - ако таа површина е над 7 до 9 m², два бода - за површина над 9 до 12 m² односно еден бод - за површина над 12 до 15 m².

(3) Во секој делов стан површината на заедничките простории се смета како 50% од корисната станбена површина од соодветната квадратура.

Член 19

(1) Ако двајца или повеќе уживатели на воени пензии имаат ист број на бодови, првенство има оној што побргу стекнал право на стан.

(2) Ако обата брачни другари се уживатели на воена пензија, ќе се зема бројот на бодовите на брачниот другар кој има поголем број на бодови, со тоа што на тој број бодови му се додаваат и бодовите на другиот брачен другар што се однесуваат на инвалидност.

(3) Ако се дава стан на користење на лице кое не е уживател на воена пензија, се земаат предвид бодовите на уживателот на воена пензија на кој на тој начин конечно му се решава станбеното прашање.

Надлежност на комисиите

Член 20

(1) Гарнизонската станбена комисија дава станови од Заедницата на користење.

(2) Станбената комисија од став 1 на овој член дава на користење и стај на кој има право на давање друг орган или организација на здружен труд или друга организација или заедница (во натамошниот текст: орган или организација) ако на носителот на станарското право кој од таков стан ќе се исели му се дава на користење друг стан на територијата на иста или соседна општина односно град, сообразно со овластувањето предвидено со републичките и покраинските закони за станбените односи, или врз основа на согласност на друг орган или организација, добиена по барање на надлежниот станбен орган на гарнизонот.

(3) Гарнизонската станбена комисија формира гарнизонско собрание на воените осигуреници (во натамошниот текст: гарнизонско собрание), од уживателите на воени пензии на кои конечно им е решено станбеното прашање и од активните воени лица.

(4) Гарнизонската станбена комисија може да има од пет до девет членови, од кои еден е претставник на станбениот орган на гарнизонот, кого го именува командантот на гарнизонот.

Член 21

Гарнизонската станбена комисија ги проверува фактите односно податоците наведени во молбата за доделување стан, донесува заклучок односно решение, го определува редоследот за давање станови на користење, донесува решение за доделување станови и врши други работи предвидени со овој правилник.

Член 22

(1) За решавање по приговорите против решенија на гарнизонските станбени комисии, меѓугарнизонското собрание на воените осигуреници (во натамошниот текст: меѓугарнизонското собрание) формира меѓугарнизонска станбена комисија од уживателите на воени пензии на кои конечно им е решено станбеното прашање и од активните воени лица.

(2) Меѓугарнизонската станбена комисија може да има од пет до 11 членови, од кои еден е претставник на ко-

мандата во чие што седиште е формирано меѓугарнизонско собрание.

(3) За членови на меѓугарнизонската станбена комисија се избираат, по правило, лица што имаат живеалиште во местото во кое се наоѓа седиштето на меѓугарнизонското собрание.

Член 23

Членовите на гарнизонската односно меѓугарнизонската станбена комисија се избираат на четири години, а половината од составот на комисијата се менува на почетокот на секоја втора година.

Член 24

(1) Првата седница на новоформираната гарнизонска станбена комисија ја свикнува претседателот на претседателството на гарнизонското собрание, а првата седница на новоформираната меѓугарнизонска станбена комисија – претседателот на претседателството на меѓугарнизонското собрание.

(2) На првата седница, станбената комисија од став 1 на овој член од редот на своите членови избира претседател на комисијата и негов заменик. Претседателот на комисијата мора да биде делегат на Собранието што ја формирало комисијата.

(3) Станбената комисија донесува деловник за својата работа. Деловникот го одобрува претседателството на Собранието што ја формирало комисијата.

Член 25

(1) Станбената комисија, чиишто седници ги свикнува претседателот на комисијата односно неговиот заменик, донесува одлуки со мнозинство гласови на присутните членови.

(2) За да бидат одлуките на станбената комисија полноважни, на седницата мора да биде присутно мнозинство од членовите на комисијата.

(3) На седницата на комисијата се води записник, во кој задолжително се внесуваат: бројот на присутните членови, прашањата за кои се расправа и одлуките што се донесуваат.

(4) Записникот го потпишуваат сите присутни членови на комисијата и записничарот.

Услови и мерила за определување на структурата на станот

Член 26

(1) При одлучување за структурата и големината на станот што му се дава на користење на уживателот на воена пензија од член 4 на овој правилник, се земаат предвид: поднесувачот на молбата за стан, неговиот брачен другар и децата (родени во брак, вонбрачни, пасиноци и посвоени) до 26 години на живот кои со поднесувачот на молба живеат во заедничко домаќинство, ако по основ на работниот однос или на друг начин не го решиле своето станбено прашање, како и родителите – под условите од став 3 на овој член.

(2) Децата од став 1 на овој член кои по поднесувањето на молбата за стан наполниле 26 години на живот или кои се вработиле, се сметаат и натаму како членови на домаќинството, ако не добиле стан на користење по друг основ односно ако трајно се неспособни за стопанисување.

(3) Родителите на поднесувачот на молбата за стан односно родителите на неговиот брачен другар, се земаат предвид при одлучувањето за структурата на станот: ако навистина ги издржува; ако тие родители живеат со него во заедничко домаќинство; ако на територијата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија родителите немаат станарско право на стан во општествена сопственост, ниту стан односно семејна станбена зграда во сопственост, што можат да ги користат за живеење, ниту ги имале во последните 20 години и ако немаат средства за живот, а ги исполнуваат условите од член 57 на Законот за пензиското и инвалидското осигурување на воените осигуреници.

(4) Се смета дека родителите од став 3 на овој член немаат средства за живот ако ги исполнуваат условите од Одлуката на Собранието на Заедницата за условите под кои се смета дека воен осигуреник ги издржува членовите на семејството.

(5) При одлучувањето за големината на станот што се дава на користење, се земаат предвид и чинот (класа) на поднесувачот на молбата, годините на ефективниот работен стаж, неговата здравствена состојба и здравствената состојба на членовите на неговото семејство.

Член 27

(1) Во согласност со условите од член 26 на овој правилник, на уживателот на воена пензија од член 4 на овој правилник му се дава на користење стан од следната структура:

Број на членовите на семејството и возраст на децата	Група и структура на станот		
	I	II	III
а) sameц-самца	гарсонiera или еднособен	еднособен или едноиполсобен	едноиполсобен или двоиполсобен
б) лице со брачен другар без деца	едноиполсобен	двоиполсобен	двоиполсобен
в) лице со брачен другар и со едно дете до 10 години возраст	двоиполсобен	двоиполсобен	трособен
г) лице со брачен другар и со едно дете над 10 години возраст	двоиполсобен	трособен	троиполсобен
д) лице со брачен другар и со две деца до 10 години возраст	двоиполсобен	трособен	троиполсобен
ѓ) лице со брачен другар и со две деца од кои едното над 10 години возраст	двоиполсобен	троиполсобен	четириисобен
е) лице со брачен другар и три деца	трособен	троиполсобен	четириисобен
ж) лице со брачен другар и со три деца од кои две над 10 години возраст или со повеќе од три деца (без оглед на возраста)	троиполсобен	четириисобен	четирииполсобен

I група ја сочинуваат уживателите на воени пензии на кои активната воена служба им престанала во чин помлад офицер, офицер во чин потпоручник до капетан I класа заклучно, и воен службеник од XII до IV класа заклучно.

II група ја сочинуваат уживателите на воени пензии на кои активната воена служба им престанала во чин мајор до полковник заклучно и воен службеник III до I класа.

III група ја сочинуваат уживателите на воени пензии на кои активната воена служба им престанала во чин генерал односно адмирал.

(2) Поголем стан што за одделна група е предвиден во став 1 од овој член за лицата под а) им се дава првенствено на лицата на кои тоа им е конечно решение на станбеното прашање, а на другите лица – зависно од станбените можности во гарнизонот односно местото каде што треба да се додели таков стан.

(3) Стан поголем за половина соба од станот што за одделна група е предвиден во став 1 на овој член му се дава на лицето под г) и ѓ) од I група кое до престанувањето на активната воена служба имало најмалку 20 години ефективен работен стаж, ако во гарнизонот односно во местото каде што треба да се додели станот има такви станови.

(4) Поголем стан за половина соба односно за една соба од станот каков што може да се добие според одредбите на ст. 1 до 3 на овој член може да му се даде на користење на лице кое потешко поболело или има потежок заболел член на семејното домаќинство, а според наодот, оцената и мислењето на надлежната военно-лекарска комисија е неопходно издвојување на заболеното лице во посебна просторија или на лице на кое родителите му се земаат предвид при одлучувањето за структурата на станот. Поголем стан по овој основ не може да му се даде на користење на лице на кое според одредбите на овој правилник му припаѓа:

1) на sameц или на лице со брачен другар без деца – едноиполсобен стан и поголем;

2) на лице со брачен другар и со едно или со две деца – двоиполсобен стан и поголем;

3) на лице со брачен другар и со три и повеќе деца – троиполсобен стан и поголем.

(5) По исклучок, стан поголем за половина соба од станот каков што може да се добие според одредбите на став 1 од овој член може да им се даде на користење и на други лица од член 4 на овој правилник, под услов во тоа место да се решени сите молби за стан на лицата на кои по структура им припаѓа таков стан. Притоа првенство имаат лицата со побројно семејство, со возрастни деца и со деца од различен пол, со болел член на семејното домаќинство, со повисок чин и сл.

(6) На лице кое нема брачен другар, а има едно или повеќе деца со кои живее во заедничко домаќинство, му се дава на користење стан кој по структура е помал за половина соба од станот каков што, да има брачен другар би му припаѓал според одредбите на овој правилник, ако тоа е двособен или поголем стан.

(7) Одредбата на став 6 од овој член не се однесува на лице на кое му загинал односно умрел брачниот другар. На тоа лице му се дава на користење стан што би му припаѓал да има брачен другар.

(8) Помал стан од станот што се дава според одредбите на став 1 од овој член може да му се даде на лицето од член 4 на овој правилник, ако писмено изјави дека прифаќа стан од помала структура како конечно решение. Решавањето на станбеното прашање на тоа лице нема да се смета како конечно ако подоцна му се зголеми бројот на членовите на семејното домаќинство односно ако по некој друг основ стекне услови да може да добие на користење поголем стан. Стажот на молбата во овој случај се смета од денот кога се исполнети условите за доделување на поголем стан.

Член 28

При одлучувањето за тоа каков стан се доделува според одредбите на член 27 од овој правилник, станбената комисија може да ги земе предвид и другите факти и околности што можат да бидат од влијание за добивање на станот и неговата структура (број на членовите на семејството, возраст на децата и сл.), ако е извесно дека тие со сигурност ќе настанат во годината во која се донесува одлуката или најдоцна во текот на наредната календарска година.

Рок за распределба на станови

Член 29

(1) Становите прибавени со средства на Заедницата се даваат на користење најдоцна три месеци пред истекот на рокот што со договор помеѓу инвеститорот и изведувачот односно помеѓу купувачот и продавачот е определен како рок за завршување на изградбата односно за примопредавање на станот.

(2) Становите пренесени врз Заедницата со посебен договор (право на давање на користење или имотноправен пренос) се даваат на користење во рок од 30 дена од денот на склучувањето на договорот за пренос.

(3) Становите од кои се иселуваат дотогашните носители на правото на користење и корисниците се даваат на користење зависно од денот определен за испразнување, а најдоцна три дена од денот на испразнувањето.

Донесување одлука за распределба на станови и изземање од редот на првенство

Член 30

(1) Зависно од бројот на становите за распределба, бројот на молбите за стан, тежината на станбените проблеми и должината на стажот на молбите во одделни групи, потребите од определена структура на станови што се користат и од други околности, гарнизонската станбена комисија определува за секоја година или распределба колку станови (бројено или процентуално) ќе им се доделат на лицата чишто молби за стан се распоредени во групите од член 16 на овој правилник.

(2) Гарнизонската станбена комисија може со посебно решение да одлучи молбата за стан на лицата од член 4 на овој правилник што се наоѓаат во исклучително тешка станбена ситуација (пожар, поплава и други елементарни непогоди), да им се реши независно од утврдениот ред на првенство и стан да им се додели на вонредно користење.

Приоритет во доделувањето на стан

Член 31

(1) При секоја распределба на станови, без оглед на стажот и групата во која се распоредени молбите за стан, станови најпрво им се даваат на користење на лицата:

1) чишто молби за стан се распоредени во I група (член 16);

2) за кои е одлучено стан да им се додели вонредно (член 30 став 2);

3) кои право на стан стекнале врз основа на тешко заболување (член 4 точка 4).

Постапка при доделувањето на стан

Член 32

(1) Стан се дава на користење со решение што го донесува гарнизонската станбена комисија.

Решението го потпишува претседателот на комисијата односно неговиот заменик.

(2) Пред секоја распределба на станови, станбениот орган на гарнизонот е должен:

1) на погоден начин да ја провери точноста на наводите во молбата за стан и да ги утврди промените што настанале кај поднесувачот на молбата, врз основа на тоа да го установи правото на доделување стан и правото на соодветна структура на станот;

2) со анкета или на друг погоден начин да побара лицата чишто молби се на ред за решавање во претстојната распределба на станови, да се изјаснат за локацијата, катот и другите особини на станот (заради што побрзо усогласување на распределбата на станови со желбите на лицата на кои им се доделува стан), ако во гарнизонот постојат такви можности.

(3) Ако подносителот на молбата не ги достави потребните документи како доказ за фактите од став 2 точка 1 на овој член ниту по дополнителното барање на станбениот орган на гарнизонот доставено пред донесувањето на одлуката за доделување на стан, молбата за стан на тоа лице нема да се земе предвид при таа распределба.

(4) Ако поднесувачот на молбата не се одзове на анкетата или одбие да го прими анкетниот лист односно не се изјасни за локацијата, катот и другите особини на станот, ќе се смета дека поднесувачот на молбата се согласил со доделувањето на станот на која и да е локација односно на кој и да е кат и дека го прифаќа станот што му го доделува гарнизонската станбена комисија.

Член 33

(1) Прегледот на изводите од донесените решенија се истакнува на видно место во седиштето на станбениот орган на гарнизонот, со назначување на денот на истакнувањето на тој преглед.

(2) Станбениот орган на гарнизонот им доставува на гарнизонските станбени комисии во местата во кои нема команда на гарнизонот извод од прегледот од став 1 на овој член, со назначување на денот на истакнувањето на прегледот во седиштето на тој станбен орган.

(3) Прегледот на изводите од донесените решенија содржи: број на решението; презиме и име на лицето на кое му се дава стан на користење; број, возраст и евентуално болест на членовите на семејството; број на бодови, стаж и група во која била распоредена молбата за стан, структура, големина и поблиска ознака на доделениот стан.

(4) Во прегледот се дава образложение во кое задолжително се наведува: вкупен број на молбите за стан (по групи), вкупен број и структура на становите за распределба, број и процент на становите определени за распределба (по групи), поблиски критериуми од кои комисијата се раководела при распределбата односно давањето на станови, како и други потребни елементи.

(5) На крајот на прегледот се дава поука за правото на поднесување приговор.

Член 34

(1) Против решението за давање стан на користење приговор може да поднесе лицето на кое станот му е доделен, како и лицето на кое молбата за стан не му е решена, ако смета дека становите не се дадени на користење во согласност со одредбите на овој правилник.

(2) Приговорот се поднесува во рок од 15 дена од денот на доставувањето на решението односно од денот на истакнувањето на прегледот на изводите од донесените решенија. Приговорот ѝ се поднесува на меѓугарнизонската станбена комисија, а му се предава на станбениот орган на гарнизонот непосредно или по пошта препорачано.

Член 35

(1) Гарнизонската станбена комисија може приговорот да го усвои и своето решение да го замени со ново, ако утврди дека со решението против кое е поднесен приговор се повредени одредбите на овој правилник. Ако утврди дека приговорот е ненавремен или дека го поднело неовластено лице, ќе го отфрли.

(2) Против решението од став 1 на овој член може да се поднесе приговор до меѓугарнизонската станбена комисија, во рокот и на начинот што се пропишани со одредбата на член 34 став 2 од овој правилник.

(3) Приговорот од член 34 став 1 што не го усвоила или го отфрлила односно приговорот од став 2 на овој член, гарнизонската станбена комисија веднаш ѝ го доставува на меѓугарнизонската станбена комисија, заедно со станбеното досие на поднесувачот на приговорот и на лицето на кое се однесува приговорот, како и со свое образложение на одлуката.

Член 36

Постапката по приговорот поднесен против решението на гарнизонската станбена комисија ја спроведува командата во чиешто седиште е формирано меѓугарнизонско собрание. Надлежниот орган на таа команда изработува нацрт на второстепено решение, што го донесува меѓугарнизонската станбена комисија.

Член 37

(1) Меѓугарнизонската станбена комисија, решавајќи по приговорот, со свое решение:

1) го отфрла приговорот – ако утврди дека е ненавремен или дека го поднело неовластено лице, а тоа пропуштила да го стори гарнизонската станбена комисија;

2) го одбива приговорот – ако утврди дека не се повредени одредбите на овој правилник;

3) го поништува нападатото решение, предметот го враќа на повторна постапка и дава упатство како да се одлучи во новата постапка.

(2) Меѓугарнизонската станбена комисија може, по право на надзор, да го измени или поништи решението на гарнизонската станбена комисија ако станот е даден спротивно на одредбите од овој правилник.

(3) Забелешките и упатствата на меѓугарнизонската станбена комисија се задолжителни за гарнизонската станбена комисија.

(4) Меѓугарнизонската станбена комисија е должна да одлучи по приговорот во рокот од член 15 став 3 на овој правилник.

(5) Против решението на меѓугарнизонската станбена комисија може да се покрене управен спор со поднесу-

вање тужба до Врховниот воен суд, ако лицето кое може да добие стан од Заедницата смета дека со давањето на станот на користење на друго лице е битно повредена постапката за давање стан пропишена со овој правилник, а повредата на постапката можела битно да влијае врз актот за давање на станот, или дека лицето што го добило станот на користење не ги исполнува условите за добивање стан од Заедницата.

Член 38

(1) Решението против кое не е поднесен приговор во рокот од член 34 став 2 на овој правилник и решението со кое е одбиен односно отфрлен приговорот станува конечно.

(2) Решението од став 1 на овој член му се врачува на лицето на кое му е доделен станот, и тоа: ако станот не го користи – веднаш кога станот станува уселив, а ако станот го користи – кога ќе го предаде станот во смисла на одредбите од член 39 на овој правилник, или кога ќе склучи договор со надлежниот орган за управување и одржување на становите дека во рок од 14 дена ќе го предаде станот. Решението и се доставува и на организацијата што управува со становите на Заедницата.

(3) Ако лицето на кое му е даден стан на користење има, како носител на станарско право, стан во друг гарнизон односно место, еден примерок на решението од став 1 на овој член му се доставува и на станбениот орган на тој гарнизон.

Примопредавање на стан

Член 39

(1) Уживател на воена пензија на кого со конечно решение му е даден стан на користење, а има на користење стан во друг гарнизон односно место, е должен станбениот орган на тој гарнизон, најдоцна во рок од 30 дена пред уселувањето во новододелениот стан, писмено да го извести кога тој стан ќе го испразни.

(2) Станот записнички и' се предава на воената установа надлежна за одржување на становите на Заедницата, слободен од лица и предмети, во состојбата во која е примен, земајќи ги предвид нужните промени до кои дошло поради редовната употреба на станот. Стан што не им припаѓа на становите на Заедницата, му се предава на наведениот начин на давачот на тој стан на користење во присуство на претставник на станбениот орган на гарнизонот.

(3) Ако меѓу лицето што го предава станот и органот односно лицето што го прима станот не дојде до спогодба во поглед на исправноста на станот, секоја страна може да бара состојбата на исправноста на станот да ја утврди надлежниот орган.

(4) Лицето што го предало станот или со договор се обврзало дека станот ќе го предаде во рок од 14 дена, во смисла на став 2 од овој член, е должно еден примерок од записникот за примопредавањето на станот односно од договорот што го заверил органот овластен за прием на станот, да му го даде на станбениот орган на гарнизонот на чие подрачје се наоѓа станот. Врз основа на тој записник односно договор, станбениот орган на гарнизонот издава потврда за примопредавањето на станот, заради преземање на решение за доделување на друг стан.

Член 40

(1) Уживателот на воена пензија на кого му е врачено конечно решение за доделување на стан, со организацијата надлежна за управување со становите на Заедницата, склучува договор за користење на тој стан.

(2) Со уселувањето во стан, врз основа на склучениот договор, се стекнуваат станарско право и другите права и обврски што за носителите на станарското право се пропишани со одредбите на законот.

Член 41

(1) Уживателот на воена пензија кој не сака да го прифати станот што со конечно решение му е даден на користење, е должен за тоа писмено да го извести станбениот орган на гарнизонот во рок од седум дена од денот на доставувањето на решението.

(2) Во молбата за стан уживателот на воена пензија кој ќе одбие да го прими станот во смисла на став 1 од

овој член односно кој не ќе се одјаве на поканата да се изјасни да ли го прифаќа станот што со конечно решение му е доделен, се определува нов стаж од денот кога го одбил доделениот стан, со тоа што бодовите по основ на времето на стекнување право на стан се сметаат од денот на определувањето на новиот стаж.

Член 42

(1) Ако се утврди дека конечниот заклучок за прифаќање на молбата за стан односно конечното решение за доделување стан на користење е донесено врз основа на невинистински факти или докази, или ако се утврди дека врз основа на фактите што постоеле во време на донесување на заклучокот, односно решение, или што настанале по неговото донесување, а пред уселувањето во станот, требало да се донесе друг заклучок односно решение, давачот на станот, по службена должност или на барање од заинтересираното лице, ќе го поништи или ќе го замени со ново, во рок од една година од денот на узнавањето за тие факти, а најдоцна во рок од пет години од денот на уселувањето во станот.

(2) Заклучокот односно решението го поништува или го менува органот што го донесол.

(3) Против заклучокот односно решението од став 1 на овој член што го донесла гарнизонската станбена комисија може да се поднесе приговор до меугарнизонската станбена комисија, а против решението што го донесла меугарнизонската станбена комисија може да се покрене управен спор.

Решавање на станбеното прашање на разведени брачни другари

Член 43

(1) Во случај на развод на брак, разведените брачни другари можат станот што го користеле пред разводот на бракот да му го предадат на давачот на станот на користење, со тоа што, наместо тој стан или станот што можеле да го добијат да не дошло до развод на бракот, да им се дадат за два помали стана, со приближна површина на станот што го имале или кој можеле да го добијат, под услов за тоа да се склучи порамнување пред надлежниот суд.

(2) Ако разведен уживател на воена пензија не го реши своето станбено прашање на начинот од став 1 од овој член, туку по правносилноста на решението на надлежниот суд го загуби својството на носител на станарско право и покрај учеството на овластениот орган на Заедницата односно надлежниот воен правобранител, како вмешувач, може на надлежниот станбен орган на гарнизонот да му поднесе молба за доделување стан која ќе се решава според одредбите на овој правилник. Стажот на молбата се смета од денот на правносилноста на решението за определување на носителот на станарско право по разводот на бракот или на одлуката за судско порамнување.

(3) Во случајот од став 2 на овој член, кога поранешниот брачен другар на уживателот на воена пензија според одлуката од надлежниот орган, остане единствен носител на станарско право, надлежната гарнизонска станбена комисија е должна на тоа лице да му понуди друг стан што ги задоволува неговите потреби и потребите на членовите на семејното домаќинство, сообразно со одредбите на член 27 од овој правилник. Ако носителот на станарското право не прифати да се пресели во понудениот стан, Заедницата односно станбениот орган на гарнизонот ќе поднесе барање до надлежниот општински суд на чие подрачје е станот, да донесе одлука носителот на станарското право да се пресели во понудениот стан, а станот во кој живеел да му го предаде прazen од лица и предмети на станбениот орган на гарнизонот.

(4) Разведениот уживател на воена пензија е должен за покренувањето постапка пред надлежниот суд за определување кој ќе остане носител на станарското право, писмено да ја извести Заедницата односно станбениот орган на гарнизонот, за да можат да учествуваат во таа постапка во својство на вмешувач.

(5) На разведен уживател на воена пензија за кој по основ на ст. 1 и 2 од овој член е решено станбеното прашање, а дополнително ќе настапат нови услови (зголемување на семејството и сл.) поради кои на тоа лице му припаѓа поголем стан според одредбите на овој правилник, во по-

вторното решавање на станбеното прашање не можат да се земат предвид децата од разведениот брак, што со одлуката на надлежниот суд му се доверени на чување и воспитување на разведениот брачен другар, без оглед на нивното дополнително определување за тоа дека со подносителот на молбата за стан ќе живеат во заедничко домаќинство.

Решавање на станбеното прашање со здружување на средства

Член 44

(1) Ако брачниот другар или друг член од семејството на уживател на воена пензија од член 4 на овој правилник е вработен во друг орган или организација, станбениот орган на гарнизонот ќе бара и тој орган или организација, сразмерно или според своите можности, да учествува или да се обврзе дека со Заедницата ќе учествува во решавањето на станбеното прашање на уживателот на воена пензија, односно на вработениот член на неговото семејство. Ќе се смета дека другиот орган или организација учествува во решавањето на станбеното прашање на уживател на воена пензија односно на вработен член на неговото семејство, ако со свои средства учествува или се обврзе правото на давање на користење на својот стан да го пренесе врз Заедницата или ако својот стан со решение му го издаде на лице што ќе го предложи гарнизонската станбена комисија.

(2) Височината и можноста за учество на друг орган или организација во решавањето на станбеното прашање на лицето од став 1 на овој член ја утврдува, во секој одделен случај, станбениот орган на гарнизонот, земајќи предвид дека Заедницата има исклучително право на давање на користење стан што се прибавува со здружени средства, ако средствата на Заедницата вложени во вака прибавен стан, изнесуваат повеќе од 50% од вредноста на станот.

(3) Во случајот од став 1 на овој член, на уживател на воена пензија кој нема стан на користење може да му се даде стан и пред утврдениот ред на првенство пропишан со одредбите на овој правилник, ако друг орган или организација учествува во прибавувањето на станот со износ од четириесет или повеќе проценти од вредноста на станот, а за уживателот на воена пензија кој има помал стан на користење – со износ што одговара на разликата во цената меѓу станот на користење и станот што се доделува, со тоа што износот на име учество да се уплати односно реализира на друг начин веднаш или најдоцна до уселувањето во станот.

(4) Ако станбеното прашање на уживател на воена пензија односно на вработен член на неговото семејство го решава друг орган или организација со доделување на стан од својот фонд, а уживателот на воена пензија користи стан на Заедницата кој според одредбите на овој правилник не е доволен, станот на Заедницата, ако тоа се условува, ќе му се даде на лице што ќе го предложи другиот орган или организација, под услов правото на давање на користење на станот што му се дава на уживател на воена пензија да се пренесе врз Заедницата, ако тоа е во интерес на Заедницата.

III. ДРУГИ ОДРЕДБИ

Член 45

(1) Ако уживател на воена пензија користи стан од Заедницата, кој е условен и кој по структурата одговара на станбените потреби на уживателот и на членовите на неговото семејно домаќинство, а надлежната лекарска комисија заклучи дека поради определени здравствени причини уживателот мора да го замени станот што го користи на подрачјето на гарнизонот, давачот на станот може на уживателот да му даде на користење друг соодветен или помал стан, ако утврди дека уживателот сам или со посредство на станбениот орган не може да изврши замена на станот.

(2) Молбите за стан што се поднесени врз основа на став 1 од овој член не се распоредуваат во групата од член 16 став 1 на овој правилник и по нив не се донесува заклучок, туку посебно се евидентираат.

Член 46

(1) На барање од уживател на воена пензија гарнизонската станбена комисија може, по исклучок, во оправдани случаи (завршување на школување на деца, потешка болест или смрт во семејството и др.), да го одобри одлагањето на доделување на станот, ако тој стан може да му се додели на друг уживател на воена пензија кој има право на стан според одредбите од овој правилник.

(2) На уживател на воена пензија кој води бракоразводен процес му се одлага доделувањето на стан, а постапката по неговата молба продолжува по завршувањето на разводот на бракот (член 39).

Член 47

(1) Листата на тешки болести што влијаат врз редот на првенството, промената на станот или давање на користење на поголем стан и определување на катот, е дадена во прилогот на овој правилник и претставува негов составен дел.

(2) Како станови на пониските катови што можат да им се дадат на користење на лица во смисла на листата од став 1 на овој член се сметаат станите во приземје и до петти кат заклучно – во згради со лифт односно станите во приземје и до трет кат заклучно – во згради без лифт.

Член 48

Ако уживател на воена пензија кој според одредбите од овој правилник може да добие стан од Заедницата, користи стан кој не припаѓа на станите на Заедницата и со кој надлежната гарнизонска станбена комисија не може да располага врз основа на законот или врз основа на посебна спогодба со давачот на станот на користење, на такво лице може да му се врати решение за доделување стан од Заедницата, иако не ја предало потврдата од член 39 став 4 од овој правилник, ако станот од кој се иселил продолжат да го користат членовите на неговото семејно домаќинство и ако станот од Заедницата не е доделен и за тие членови од домаќинството.

Член 49

Лице кое користи стан од Заедницата може дел од тој стан да му издаде на користење на друго лице како потстанар, врз основа на писмена согласност од станбениот орган на гарнизонот.

Член 50

(1) Замена на станови меѓу два или повеќе носители на станарско право, на писмено барање од носителот на станарското право или на предлог од станбениот орган на гарнизонот, се врши врз основа на писмено склучен договор за замена на станови за кој дале согласност давачите на станови на користење.

(2) Како давач на согласност за замена на стан во смисла на став 1 од овој член, се смета станбениот орган на гарнизонот.

(3) Ако станбениот орган на гарнизонот одбие давање на согласност за замена на стан, должен е за тоа, во рок кој не може да биде подолг од 30 дена од денот на поднесувањето на барањето, писмено да го извести поднесувачот на барањето и да ги наведе причините поради кои го одбил давањето на согласност.

Член 51

(1) Евиденцијата на станите на Заедницата што се на користење, заклучоците спрема кои молбите за стан се распоредуваат во групи, решенијата за доделување станови, потврдите за предавање станови и договорите за замена, подлежат на материјално-финансиска контрола што ја планира и извршува надлежниот орган, по правило, секоја година.

(2) Извештајот за извршената материјално-финансиска контрола од став 1 на овој член надлежниот орган го доставува до Собранието на Заедницата.

IV. ОДОБРУВАЊЕ СТАНБЕН КРЕДИТ

Член 52

Станбен кредит на уживатели на воена пензија им одобрува Народната банка на Југославија – Воениот сервис

вис во Белград (во натамошниот текст: Воениот сервис) од средствата на Заедницата за социјално осигурување на воените осигуреници депонирани кај Воениот сервис, врз основа на договор склучен меѓу Заедницата за социјално осигурување на воените осигуреници и Воениот сервис.

(2) Во договорот од став 1 на овој член, меѓу другото, се внесува и одредба дека Воениот сервис одобрува станбени кредити под условите и во постапката пропишани со овој правилник.

(3) Во средствата на Заедницата за социјално осигурување на воените осигуреници влегуваат и отплатите на корисниците на кредити.

(4) Воениот сервис, покрај работите од став 1 на овој член, врши финансиски, правни, административни и други стручни работи во врска со одобрувањето на станбени кредити.

За кои намени може да се одобри кредит

Член 53

Под условите пропишани со овој правилник, станбени кредити можат да се одобрат за следниве намени:

- 1) изградба на стан или станбена зграда во лична сопственост;
- 2) купување стан или станбена зграда;
- 3) проширување на стан или станбена зграда во лична сопственост;
- 4) реконструкција и санација на стан или станбена зграда во лична сопственост;
- 5) адаптација и модернизација на стан во лична или општествена сопственост и на станбена зграда во лична сопственост.

Член 54

Намените на станбените кредити од член 53 на овој правилник во примената ги имаат значењата што се определени со прописот за станбените кредити во Југословенската народна армија.

Лица на кои може да им се одобри кредит и услови за кредитирање

Член 55

(1) Станбен кредит од член 53 на овој правилник може да им се одобри на уживатели на воени пензии од член 4 точ. 1 до 5 на овој правилник чии молби за доделување стан се распоредени во една од групите од член 16 на овој правилник и кои на надлежниот орган му даваат писмена изјава дека своето станбено прашање сакаат да го решат со доделување на кредит, под услов со него конечно да го решаваат своето станбено прашање. На такви уживатели на воени пензии кредит може да им се одобри за следниве намени:

1) за изградба или купување на стан или станбена зграда – ако нема стан или станбена зграда во лична сопственост, во сопственост на својот брачен другар или на малолетно дете или нема на користење стан чиј носител на станарското право е тој или неговиот брачен другар односно ако користи безусловен стан или дел од станот како состанар или заштитен потстанар;

2) за адаптација и модернизација на стан или станбена зграда – ако има на користење стан од Заедницата или стан од станбениот фонд на Југословенската народна армија односно стан во општествена сопственост и право на проширување, а се откаже од тоа право;

3) за сите намени – ако има стан или станбена зграда во лична сопственост, во сопственост на својот брачен другар или на малолетно дете, и право на проширување и ако се откаже од тоа право, со тоа што височината на кредитот за изградба или купување односно проширување на станот или на станбената зграда се утврдува според структурата на станот каков што може да го добие според одредбите од овој правилник.

Член 56

По исклучок од одредбата на член 55 од овој правилник, на уживател на воена пензија може да му се одобри станбен кредит за изградба или купување стан или станбена зграда ако има станбена зграда во лична сопственост, во сопственост на својот брачен другар или на малолетно

дете, за која надлежниот општински орган утврдил дека е наклонета кон уривање и ако тоа го потврди надлежната комисија на командата на гарнизонот, а височината на кредитот се утврдува според структурата на станот каков што тоа лице би можело да добие според одредбите од овој правилник.

Член 57

Станбен кредит за реконструкција и санација може да се одобри само ако надлежната комисија на командата на гарнизонот утврди дека е неопходно изведување на работи кои според прописот за станбени кредити во Југословенската народна армија спаѓаат во реконструкција и санација.

Член 58

(1) Станбен кредит за подобрување на условите за живеење може, по исклучок, да им се одобри на уживатели на воена пензија на кои активната воена служба им престанала пред 31 XII 1959 година ако немаат право на стан од Заедницата поради тоа што имаат стан или станбена зграда во сопственост, во сопственост на брачниот другар или на малолетно дете под следните услови:

1) ако надлежната комисија на командата на гарнизонот утврди дека е неопходно изведување на работи за подобрување на условите за живеење, сообразно со општите прописи за подобрување на условите за живеење;

2) ако по пензионирањето не користеле стан од станбениот фонд на ЈНА или друг општествен стан;

3) ако до поднесувањето на барање за доделување кредит за подобрување на условите за живеење не користеле станбен кредит кај Веониот сервис.

Член 59

Уживател на воена пензија, кој во текот на користењето на основен или дополнителен кредит ќе стекне право на структурно поголем стан, има право на зголемување на одобрениот кредит до лимитот на кредитот за таков стан, во согласност со предмерот и претсметката на работите, врз основа на кои е одобрен кредит или со дополнителен предмер и со претсметка на работите.

Височина на кредитот, рок за користење и отплата и каматна стапка

Член 60

Височината на кредитот што може да се одобри, рокот за користење и отплата на кредитот и височината на каматната стапка се утврдуваат според прописот за станбените кредити во Југословенската народна армија.

Поднесување молби за кредит

Член 61

(1) Молба за доделување кредит се поднесува до Воениот сервис, на пропишаниот образец кој е сопствен дел од овој правилник.

(2) Уживател на воена пензија кој бара кредит е должен сите податоци во молбата точно да ги наведе.

(3) Молбата се поднесува од 1 февруари до 31 декември тековната година. Како ден на предавање на молбата ќе се смета денот на предавањето на молбата со комплетна документација. Ако кон поднесената молба не е приложена комплетна документација, како ден на поднесување на молбата ќе се смета денот кога документацијата е комплетирана.

Член 62

Ако брачниот другар или друг член од семејството на уживателот на воена пензија кој поднесол молба за одобрување на кредит за прибавување стан или станбена зграда е вработен во друг орган или организација, ќе се постапи во согласност со одредбите на член 44 став 1 од овој правилник.

Член 63

(1) Уживател на воена пензија, кон молбата за одобрување на кредит приложува потребна документација со

која се потврдуваат фактите односно податоците наведени во молбата, а особено:

1) заклучок на надлежната гарнизонска станбена комисија за распоредување на молбата за стан во соодветна група од член 16 на вој правилник;

2) решение за право на кредит за лицата што станбеното прашање го решеваат со доделување на станбен кредит според одредбите на чл. 56 и 58 од овој правилник.

3) техничка документација (план - проект односно предмер и претсметка на работите, графички приказ, елаборат и други документи со кои се утврдуваат и разработуваат условите и начинот на изведување на работите на објектот;

4) одобрение од надлежниот општински орган за изведување работи според техничката документација;

5) комисиски записник на командата на гарнизонот за фактичната состојба со детален опис на конкретните станбени услови и неопходни работи за кои се бара одобрување на кредит, кога работите на изградбата на објектот не се започнати;

6) мислење од комисијата надлежна за оцена на условноста на становите на станбениот фонд на Југословенската народна армија, како и наод и мислење од надлежниот општински орган дека зградата е наклонета кон уривање;

7) согласност од воениот градежен орган надлежен за станбена изградба односно од сопственикот на станот во општествена сопственост за изведување на работи за адаптација или модернизација на станот;

8) извод од земјишните книги, тапија или извод од други јавни книги со кои се докажува правото на сопственост односно правото на користење на земјиштето;

9) извод од матичната книга на венчанието ако техничката документација односно доказот за правото на сопствеништво е издаден на името на брачниот другар;

10) предговор или договор за купување стан доколку станот или станбената зграда се купува од општествено правно лице;

11) комисиски записник со предмер или претсметка на недовршените работи што ги заверил надлежниот орган на командата на гарнизонот со молба за дополнителен кредит за намените од член 53 точ. 1 до 4 на овој правилник односно анекс на договорот или друга исправа за незавршените обврски за купување или изградба на стан преку општествено-правно лице;

12) решение на Заводот за социјално осигурување на воените осигуреници за пензионирање;

13) извештај на Поштенската штедилница за износот на неговата пензија во месецот во кој се поднесува молбата за кредит.

(2) Ако кон поднесената молба не е приложена комплетна документација, Воениот сервис е должен во рок од 20 дена по приемот на молбата да побара од поднесувачот на молбата документацијата да ја комплетира во рок од два месеца од денот на добивање известување од Веониот сервис.

(3) Доколку поднесувачот не ја комплетира молбата во рокот од став 2 на овој член, Веониот сервис ќе ја врати молбата и ќе се смета како да не била ни поднесена.

Надлежност на комисиите

Член 64

(1) За давање предлог на решение по молбите за кредит, раководителот на стручната служба за спроведување на пензиското и инвалидското осигурување на воените осигуреници формира комисија (во натамошниот текст: Првостепена комисија).

(2) Со Актот за формирање на комисијата од став 1 на овој член се определува: претседател и негов заменик, определен број членови на комисијата и нивни заменици.

(3) Првостепената комисија може да има од 5 до 7 члена, а се формира од уживатели на воени пензии на кои конечно им е решено станбеното прашање и од активни воени лица. Во составот на комисијата влегува и еден претставник на Стручната служба и на Воениот сервис.

Член 65

(1) За предлагање решение по приговорите против одлуките по молбите за кредит, Собранието на Заедница-

та формира комисија (во натамошниот текст: Второстепената комисија) од уживатели на воени пензии на кои конечно им е решено станбеното прашање и од активни воени лица.

(2) Второстепената комисија може да има 5 до 9 члена. Еден член на комисијата е претставник на Воениот сервис.

Член 66

(1) Членовите на комисиите од чл. 64 и 65 од овој правилник се именуваат на четири години.

(2) За членови на комисиите од став 1 на овој член, по правило, се именуваат лица што имаат живеалиште во Белград.

Член 67

(1) Првостепената комисија донесува Деловник за својата работа, што го одобрува раководителот на стручната служба за спроведување на пензиското и инвалидското осигурување на воените осигуреници, во согласност со раководителот на Воениот сервис.

(2) Второстепената комисија работи според Деловникот за работа на Собранието на Заедницата.

Член 68

(1) Првостепената и Второстепената комисија, чии седници ги свикнува претседателот на комисијата односно неговиот заменик, го усвојуваат предлогот на решението со мнозинство гласови од присутните членови.

(2) За да може предлогот на решението на комисијата да биде полноважен, на седницата мора да присуствуваат мнозинство членови на комисијата;

(3) На седницата на комисијата се води записник во кој задолжително се внесуваат: бројот на присутните членови, прашањата за кои се расправа и предлог-одлуката што треба да се донесе.

(4) Записникот го потпишуваат сите присутни членови на комисијата и записничарот.

Постапка за одобрување кредит

Член 69

(1) Кредит за прибавување стан или семејна станбена зграда се одобрува според редоследот на предавањето на комплетна документација, со тоа што првенствено се решаваат молбите на лицата без стан.

(2) Редот на првенство за давање кредит се определува од денот на поднесување на комплетна документација кон молбата за кредит.

(3) Ако поради недостиг на парични средства не се одобри кредит во годината во која молбата е поднесена, се одобрува во наредната година и тоа приоритетно во однос на новопримените молби.

(4) Ако се располага со парични средства, молбите можат да се разгледуваат и кредити да се одобруваат и по истекот на рокот од член 61 став 3 на овој правилник.

Член 70

(1) Решение за одобрување кредит, на предлог од Првостепената комисија, донесува надлежниот орган на отсекој за кредитирање на станбената изградба на Воениот сервис.

(2) Предлогот на Првостепената комисија за одбивање на молба за одобрување кредит мора да биде образложен.

(3) Ако Првостепената комисија оцени дека заклучокот за прифаќање и распоредување на молба за стан е даден спротивно на одредбите од овој правилник, ќе го постави со мислење до надлежниот станбен орган.

Член 71

Против решението од член 70 став 1 на овој правилник може, во рок од 15 дена од неговиот прием, да се поднесе приговор до Воениот сервис, непосредно или по поста препорачано.

Член 72

(1) По повед поднесениот приговор, надлежниот орган за кредитирање на станбената изградба на Воениот

сервис, на предлог од Првостепената комисија може приговорот да го усвои и своето решение да го замени со ново, ако утврди дека со решението против кое е поднесен приговор, се повредени одредбите на овој правилник.

(2) Надлежниот орган ќе го отфрли приговорот ако утврди дека е ненавремен или дека го поднесло неовластено лице.

(3) Против решението од став 1 на овој член може да се поднесе приговор, во рокот и на начинот што се пропишани со одредбата на член 71 од овој правилник.

Член 73

(1) Решението по приговорот од член 71 и член 72 став 3-од овој правилник, на предлог од Второстепената комисија, го донесува надлежниот второстепен орган на Воениот сервис, во рок од 30 дена од денот на поднесувањето на приговорот, а ако е потребно да се дополни постапката – во рок од 60 дена од денот на поднесувањето на приговорот.

(2) Надлежниот второстепен орган на Воениот сервис, кога решава по приговор, постапува во согласност со одредбите на член 37 став 1 од овој правилник.

(3) Органот од став 2 на овој член може, по право на надзор, да го измени или поништи решението од член 70 став 1 на овој правилник.

(4) Забелешките и упатствата на органот од став 2 на овој член се задолжителни за органот од член 70 став 1 на овој правилник.

Член 74

Решението против кое не е поднесен приговор и решението со кое е одбиен односно отфрлен приговорот, станува конечно.

Член 75

Кредит му се дава на уживател на воена пензија во рамките на неговата кредитна способност до една третина од вкупните нето примања на пензијата во месецот во кој поднесол молба за кредит.

Договор за кредит

Член 76

(1) Правата и обврските на Воениот сервис и на корисниците на кредит се утврдуваат со договор за кредит.

(2) Уживателот на воена пензија на кого му е одобрен кредит е должен, во рок од 30 дена од денот на приемот на конечното решение за доделување на кредит, да склучи договор со Воениот сервис. Во спротивно, ќе се смета дека се откажал од молбата за одобрување кредит.

(3) Договорот за кредит се составува во потребен број примероци, од кои Воениот сервис еден задолжително 'и доставува и на гарнизонската станбена комисија што на корисникот на кредитот му издала заклучок за право на стан, заради симнување на молбата од евиденција и заведување во евиденцијата за доделени кредити.

Члан 77

(1) Покрај височината на кредитот, рокот и начинот на користење, височината на каматната стапка, рокот за враќање и други елементи значајни за извршување на договорените обврски, со договорот за кредит се утврдуваат следните обврски на лицата на кои им се одобрува кредит:

1) во земјишните или други јавни книги во кои се запишува правото на сопственост на недвижност, да се изврши упис на аднотацијата на правото на првенствен ред односно укинување на заложеното право на недвижностите што се предмет на кредитирање до височината на износот на кредитот и припаѓачката камата.

2) да се согласи со ставање административна забрана на неговите примања од пензиското и инвалидското осигурување во корист на Воениот сервис, според општите услови за обезбедување покритие во износ на утврдената месечна рата за обезбедување на искористениот кредит.

3) да обезбеди месечен бланко акцент со потпис на два жиганта како менично покритие чија номинална вредност преминува 1.000 динари (ако кредитот се одобрува за купување стан односно за санација или модернизација на стан во општествена сопственост);

4) објектот во приватно сопствеништво годишно да го осигури по склучување на договорот за одобриениот кредит па до конечната отплата најмалку на износот на одобриениот кредит и полисата на Осигурителниот завод да ја пренесе врз Народната банка на Југославија – Воениот сервис;

5) редовно секој петти, а најдоцна до 10-ти во месецот да го отплаќа кредитот според отплатниот план;

6) дека без согласност на Заедницата не ќе го отуѓи или замени станот односно станбената зграда што ја прибавил со кредит, додека тој кредит во целост не го отплати;

7) во рокот наведен во молбата за доделување кредит односно најдоцна во рок од 30 дена од денот на истекот на договорениот рок во кој бил должен да го прибави станот, да го испразни својот сегашен стан и да му го предаде на надлежниот станбен орган на гарнизонот во исправна состојба, ослободен од лица и предмети.

(2) Воениот сервис има право еднократно да го раскине договорот за кредит и да бара наплата на целото побарување во случај:

1) ако по склучувањето на договорот за кредит установи дека корисникот на кредитот дал неточни податоци што биле од значење за одобрување на кредитот, определување на намената и износот на кредитот;

2) ако во постапката на контрола на наменското користење на одобриениот кредит се утврди дека корисникот тие средства не ги користи наменски;

3) ако корисникот на средствата не плати три месечни рати еноподруго или шест месечни рати за последните две години;

(3) Ако се исполнат условите од став 2 точ. 1 и 2 од овој член, во договорот за кредит се внесува одредба дека корисникот на кредитот е должен да го врати износот на ревалоризираната вредност на кредитот утврден со примената на член 17 од Правилникот за станбените кредити во ЈНА, во моментот на раскинувањето на договорот.

Член 78

(1) Потписот на лицето на кое му се одобрува кредит мора на договорот да биде заверен од надлежниот суд или од општинскиот орган надлежен за заверување на потписи.

(2) Трошоците на заверувањето на потписот ги поднесува лицето на кое му се одобрува кредитот.

Дополнителен кредит

Член 79

(1) На уживател на воена пензија на кој му е одобрен кредит за намените од член 53 точ. 1 до 4 од овој правилник, може да му се одобри дополнителен кредит, ако поради зголемување на цените на градежниот материјал и услугите, не ги завршил работите за кои му е одобрен кредитот, односно ако поради зголемување на наведените цени не може да купи стан или семејна станбена зграда.

(2) Молба за дополнителен кредит може да се поднесе по истекот на шест месеци а најдоцна до истекот на 18 месеци од денот на склучувањето на договорот за кредит.

(3) Кон молбата за дополнителен кредит треба да се приложи комисијски записник, со претсметка на недовршените работи што се неопходни за користење на станот или зградата односно за намирување на купопродажната цена, кој мора да биде заверен од надлежниот станбен орган на гарнизонот.

(4) Дополнителниот кредит може да изнесува најмногу до височината на претсметката на недовршените работи што се неопходни за користење на станот или зградата односно за намирување на купопродажната цена, а вкупниот износ на кредитот не може да биде поголем од важечкиот лимит за таа намена, во време на решавањето на молбата за дополнителен кредит.

(5) По исклучок од одредбата на став 2 од овој член, молба за дополнителен кредит за купување или изградба на стан или семејна станбена зграда преку станбена задруга може да се поднесе и порано, ако обврската за плаќање на цената произлегува од договорот, а височината на кредитот се утврдува со примена на став 4 од овој член.

(6) На корисникот на кредитот, според одредбите на овој правилник, може да му се одобри само еден дополнителен кредит.

Користење и отплата на кредитот

Член 80

Кредитот се користи со ставање на кредитот на располагање на корисникот, според условите од договорот за кредит.

Член 81

Одобриениот кредит се користи во рати, зависно од височината на кредитот, барањето на корисникот на кредитот и темпото на градбата, а начинот на користење, роковите и височината на одделни транши посебно се утврдуваат со договорот за кредит, така што последната транша, во износ од најмалку 10% на одобриениот кредит мора да се однесува на завршните работи.

Член 82

Отплатата на кредитот почнува од првиот ден на другиот нареден месец од месецот во кој кредитот е искористен, односно од уселувањето во станот или зградата или најдоцна во рок од две години од денот на склучувањето на договорот.

Член 83

(1) Корисникот на кредитот може да го отплати кредитот и пред рокот определен со договорот, со вонредни уплати, со давање писмена изјава на исплатната благајна да му запре поголем износ на паричните рати од оние што со отплатниот план ги определил Воениот сервис.

(2) Заради побрза отплата, Воениот сервис може да прифати кредитот, покрај лицето на кое му е одобрен, да го отплаќа и неговиот вработен брачен другар односно децата.

(3) За кредитите што ќе се отплатат пред договорениот рок, Воениот сервис е должен да ја врати повеќе пресметаната и наплатена камата, најдоцна во рок од 90 дена од денот на отплатата на кредитот.

Член 84

(1) Корисникот на кредитот е должен кредитот да го користи за целите за кои истиот е одобрен.

(2) Ако кредитот се користи ненаменски или ако не се исполнуваат обврските од договорот, Воениот сервис има право да го раскине договорот за кредит.

(3) Наменското користење на станбените кредити го контролираат:

1) стручната служба на Воениот сервис, врз основа на документацијата за реализација на средствата на одобриениот кредит, во текот на користењето на кредитот;

2) гарнизонската станбена комисија надлежна за територијата на која се реализира кредитот, на барање од Воениот сервис, задолжително пред исплатата на последната транша на кредитот, на самото место во присуство на корисникот на кредитот, за што се составува детален записник.

Член 85

За неуредно отплатување на кредитот се плаќа законска затезна камата.

Член 86

По извршената отплата на кредитот, Воениот сервис е должен на корисникот на кредитот да му издаде исправа врз основа на која тој може да бара бришење на хипотека-та во земјишните и другите книги во кои се запишува правото на сопственост и другите стварни права на недвижности, како и да ја врати техничката документација врз основа на која е одобрено користење на станбениот кредит.

V. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 87

До влегувањето во сила на овој правилник, молбите по кои не е донесено решение (извод од решението) за до-

делување на стан, ќе се решаваат, ако тоа за поднесувачот на молбата е поповолно, според одредбите на овој правилник.

Член 88

Одредбите на член 43 став 2 од овој правилник се однесуваат и на уживател на воена пензија кој својството на носител на станарско право го загубил по основ на развод на брак, а пред влегувањето во сила на овој правилник и во случај кога во постапката пред надлежниот суд, во која го загубил својството на носител на станарско право, не учествувал надлежниот орган на Заедницата односно надлежниот воен правобранител.

Член 89

(1) Уживател на воена пензија на кого до влегувањето во сила на овој правилник му е одобрен основен заем за довршување, проширување, реконструкција или санација на стан или станбена зграда во лична сопственост, кој работите, поради зголемување на цените на градежниот материјал и услугите, не ги довршил, може да оствари право на дополнителен кредит според одредбите од овој правилник и во случај ако молбата за дополнителен заем му е одбиена пред влегувањето во сила на овој правилник, ако нова молба за дополнителен кредит поднесе во рок од една година од денот на влегувањето во сила на овој правилник.

(2) По исклучок од одредбите на став 1 од овој член дополнителен кредит не може да се одобри ако молбата за таков кредит е одбиена пред влегувањето во сила на овој правилник, затоа што не е поднесена во рок од 18 месеци од денот на склучувањето на договорот за заем, за изградба на семејна станбена зграда односно за купување нов стан или зграда од правно лице или за учество за добивање кредит од друга кредитна установа или заради здружување на средства со друг орган или организација.

Член 90

Објасненија за примената на одредбите од овој правилник, по потреба, ќе дава раководителот на стручната служба за спроведување на социјалното осигурување на воените осигуреници.

Член 91

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за условите и постапката за давање станови на користење и заеми за прибавување станови на уживатели на воени пензии („Службен лист на СФРЈ”, бр. 42/75, 18/77 и 33/77).

Член 92

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Бр. 13-1
25 март 1987 година
Белград

Собрание на Заедницата за социјално осигурување
на воените осигуреници

Заменик – претседател на
Претседателството,
Алојз Весич, с. р.

ЛИСТА

НА ТЕШКИ БОЛЕСТИ ШТО СПОРЕД ОДРЕДБИТЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ДАВАЊЕ СТАНОВИ НА КОРИСТЕЊЕ ОД СТАНБЕНИОТ ФОНД НА ЈУГОСЛОВЕНСКАТА НАРОДНА АРМИЈА ВЛИЈААТ ВРЗ РЕДОТ НА ПРВЕНСТВО, ПРОМЕНАТА НА СТАНОТ ИЛИ ДАВАЊЕТО НА КОРИСТЕЊЕ ПОГОЛЕМ СТАН

1. Како тешки болести што влијаат врз редот на првенство за добивање стан се сметаат:

а) тешки малигни заболувања кај кои не е неопходно натамошно болничко лекување;

б) тешки хронични заболувања: тешка форма на дијабетес, со компликации на кардиоваскуларниот систем, бубрезите, очите или нервниот систем; тешки срцеви заболувања (состојба по инфаркт, коронарна болест, фиксирана хипертензија и срцева декомпензација); хронични белодробни заболувања со еволутивни замави или со тешко оштетување на дишните функции докажани со функционални тестови, со анализа на гасовите на артериската крв и др.; тешки хронични заболувања на бубрезите со знаци на уремија; Биргеров болест со зачестени клаудикации и со знаци на исхемија;

в) тешки форми на психоза и епилепсија со тешки напади, како и тешки форми на интелектуална заостанатост ($I.Q = \text{под } 65$, дебели, имбецили и идиоти);

г) тешки дефектни состојби по прележана болест или траума;

д) тешка улкусна болест по ресекција на желудникот или по обимни ресекции на тенкото односно дебелото црево со слаба потхранетост;

е) намалување на видот на двете очи под 0,10.

2. Како тешки заболувања што влијаат на промената на станот во гарнизон и бараат живеење, и тоа:

а) во делови на градот со најмалку аерозагадувања; клинички докажана бронхијална астма, хроничен опструктивен бронхитис склон кон чести рецидиви;

б) во делови на градот со најмала бучава: тешки форми на Базедова болест и тиреотоксикоза;

в) во хигиенски условен стан (конфорен стан, добро осончен, природно осветление): клинички докажана бронхијална астма; хроничен рецидивирачки бронхитис; активна туберкулоза на белите дробови една година по завршеното лекување; тешки ревматски заболувања; потешки алергиски кожни болести и хроничен пиелонефритис;

г) во станови на пониски кативи: срцеви заболувања кои исклучуваат потешки физички напори (срцеви мани, потешка артеријална хипертензија, потешки коронарни заболувања); растројства во морталитетот на долните екстремитети (состојба по ампутација, потешки деформирачки артритиси, парези и парализи, варикозитети од поголем обем, потешки форми на Биргеров болест, состојба по операција на дискус-хернија); болни со хронична респираторна инсуфициенција (фиброторакс, состојба по операција на белите дробови, хронични бронхопулмонални заболувања); некомпензиран Мениеров синдром; епилепсија со чести напади и фобични пречки во смисла на акрободија.

3. Како тешки болести што влијаат на користењето на поголем стан од соодветна група се сметаат:

а) хронична активна белодробна туберкулоза (Б. Кох позитивна) по две години лекување;

б) клинички докажана тешка бронхијална астма компликувана со хроничен бронхитис; тешки форми на опструктивен бронхитис со емфизем на белите дробови и со хронична респираторна инсуфициенција докажана со анализа на гасовите на артериската крв; хронични гнојни заболувања на белите дробови и плеврата со обилна експекторација или торакална фистула која не може хируршки да се лекува; болни кај кои се применува вештачки бубрег и болни со постојана трахеална канила поради трахеостома;

в) малигни и други заболувања што остварат последици поради кои е неопходна изолација на болниот (anus preter naturalis, постојанен катетер, илеостома, инконтиненција и хронична фистула на градниот кош);

г) последици од заболувања – повреда со растројство на основните физиолошки функции;

д) озена со неподнослив здив;

е) слепо;

ж) ампутиација на двата долни екстремитети или на едниот ако функцијата на преостанатата нога е оштетена за повеќе од 50%.

Во исклучителни случаи, по болничко-клиничко испитување и лекување, Главната воено-лекарска комисија може, во втор степен, во својот наод, оценка и мислење да ги земе предвид и другите заболувања, повреди, телесни мани и недостатоци, што не се наведени во точ. 1 до 3 на оваа листа.

МОЛБА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ СТАН

Образец бр. 1

Реден број	Податоци			
1	ПРЕЗИМЕ И ИМЕ, чин – класа			
2	Број на решението според кое прима пензија			
3	Место на живеењето, улица и број			
4	Датум на пензионирањето (ден, месец и година)			
5	Колку има признаен пензиски стаж според решението за пензионирање			
6	Датум на ступањето во НОВ (ден, месец и година)			
7	Инвалидност (воен и мирновремен) – група			
8	Кога стапила – склучил-а брак – дали е во тек постапка за развод на бракот?			
9	Назив на работната организација во која е вработен брачниот другар и од кога и дали и кога поднел молба за стан?			
10	ПОДАТОЦИ ЗА СЕМЕЈСТВОТО:			
	Презиме и име на членовите на семејството што се земаат предвид во смисла на член 16 од Правилникот за давање станови на користење и кредити за прибавување станови на уживатели на воени пензии	година на раѓањето	сродство	занимање
	1)			
	2)			
	3)			
	4)			
	5)			
11	Основ по кој бара стан (без стан, состанарство, заштитен потстанар, користи неусловен или несоодветен стан)			
12	Дали тој или неговиот брачен другар има семејна станбена зграда или стан во лична сопственост или во сопственост на малолетно дете			
13	Дали зел кредит за прибавување на стан или за подобрување на условите за живеење			
14	Други околности што можат да влијаат врз доделувањето и првенството при доделувањето на стан (здравствена состојба, носител на орден од член 17 на Правилникот)			
15	ПОДАТОЦИ ЗА СТАНОТ НА КОРИСТЕЊЕ (рубриките ги пополнува лицето што има својство на носител на станарско право. За лицата што немаат својство на носител на станарско право преку скицата на станот се става: „Нема стан на користење“):			
	1) вид на станот _____ собен конфорен-неконфорен		површина _____ m ² месечна станарина _____ динари	
	2) сопственост на станот:			
	1) општествена сопственост _____			
	(да се наведе давачот на станот на користење)			
	2) сопственост на граѓани			
	3) лична сопственост (на брачниот другар, на децата)			
	Решение бр. _____ од _____ 19 _____ година			
	(да се заокружи соодветниот број)			

Образец бр. 2

МОЛБА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ КРЕДИТ

I. Општи податоци за поднесувачот на молбата

- 1) Презиме и име – чин – класа _____
- 2) Број на решението според кое прима пензија _____
- 3) Место, улица и број _____
- 4) Број на заклучокот на гарнизонската станбена комисија за распоредување на молбата во група, со утврдениот број на бодови и каков стан според структурата би можел да добие според одредбите на член 27 од Правилникот за давање станови на користење и кредити за прибавување станови на уживатели на воени пензии _____
- 5) Податоци за вработување на членовите на потесното семејство _____
(имиња на членовите на семејното _____
_____ домаќинство и називи на организациите на здружениот труд односно _____
_____ на другите организации или заедници кај кои се вработени)
- 6) Број на решението на командата на гарнизонот за правото на кредит од чл. 56 и 58 на Правилникот _____

II. Сегашни станбени услови на поднесувачот на молбата:

- 1) Сопственост на станот во кој сега живее:
 - а) општествена _____
(да се наведе давачот на станот на користење)
 - б) лична (или на брачниот другар, на децата) _____
(да се наведе името и презимето)
 - в) сопственост на друго лице _____
(да се наведе неговото име и презиме и адресата)
- 2) Статус на корисникот на станот _____
(носител на станарско право, потстанар и сл.)
- 3) Структура на станот, условност и сл. _____
(на пр.: двособен конфорен – 50 m² просторно _____
_____ недоволен и сл.)
- 4) Станот што го користам ќе му го предадам на станбениот орган на гарнизонот најдоцна до _____ 19_____
година.

III. Податоци за станот што се прибавува преку кредит:

- 1) кредит барам заради _____
(да се наведе целта на барањето на кредитот: купување _____
_____ на нов стан, изградба на стан-куќа, проширување, учество и др.)
- 2) место, улица и број на локацијата на станот _____
- 3) претсметковна вредност на станот-објектот _____
 - а) вредност на изведените работи _____
 - б) вредност на неизведените работи _____
- 4) начин на финансирање:
 - износ на сопствените средства _____
 - износ на средствата со кои учествува организацијата на здружен труд на членот на потесното семејство _____
 - износ на бараниот кредит од Воениот сервис _____
 - износ на средствата од други кредитни установи _____

IV. Други податоци:

(податоците ги внесува поднесувачот на молбата според укажаната потреба, на пр.: ако треба евентуално

поблиску и поцелосно да се објасни станбената ситуација и сл.)

Кон молбата прилагам:*)

- 1) _____
- 2) _____
- 3) _____
- 4) _____
- 5) _____
- 6) _____
- 7) _____
- 8) _____

За вистинитоста на наведените податоци поднесувам кривична, материјална и морална одговорност.

На _____ 19 _____ година _____
(потпис на поднесувачот на молбата)

_____ (адреса)

*) Забелешка: треба да се приложи документација со која се докажува фактичката состојба, на пример: договор за купопродажба на станот, или инвестиционо-техничка документација, решение на гарнизонската станбена комисија, исправа за паричните податоци и др.

Образец бр. 3

Молба за одобрување дополнителен станбен кредит

Врз основа на член 61 од Правилникот за давање станови на користење и кредити за прибавување станови на уживатели на воени пензии, молам да ми се одобри дополнителен кредит во износ

од _____ динари

(со букви: _____)

I. ПОДАТОЦИ ЗА ПОДНЕСУВАЧОТ НА МОЛБАТА И ОДОБРЕНИОТ ОСНОВЕН КРЕДИТ

1. Презиме, име на родителот и име _____
2. Чин – звање или стручна подготовка _____
3. Место, улица и број _____
4. Основен кредит е одобрен за _____

(да се наведе целта на кредитот)

според договорот за кредит _____

(број на партијата на одобрениот основен кредит)

5. Предмерот и претсметката на недовршените работи на зградата – станот односно анекс на договорот или други исправи на неизвршените обврски за купување или изградба преку општествено правно лице изнесува дин. _____

Прилози кон молбата

Кон молбата прилагам:

- 1) _____
- 2) _____
- 3) _____
- 4) _____

Потпис

_____ (име и презиме)

На _____ 19 _____ година

_____ (адреса на станот: број на поштата, место
улица и број)

II. ПАРИЧНИ ПОДАТОЦИ ЗА ПОДНЕСУВАЧОТ НА МОЛБАТА

1. Износ на месечните примања – динари _____ (со букви: _____)

2. Запирања од месечните примања

Намена на кредитот:	Состојба на долгот:	Месечна рата:	Краен рок на отплатата – запирањето:
– потрошувачки кредит _____	_____	_____	_____
– кредит за станбена изградба _____	_____	_____	_____
– други запирања _____	_____	_____	_____

Заверува

На _____ 19 ____ година

М.П.

(име, презиме и чин – звање
на надлежниот финансиски орган)

518.

Врз основа на член 91а од Законот за авторското право („Службен лист на СФРЈ”, бр. 19/78 и 24/86), Сојузот на организациите на композиторите на Југославија донесува

ПРАВИЛНИК

ЗА ИЗМЕНА НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАДОМЕСТИТЕ ЗА ЈАВНО ИЗВЕДУВАЊЕ И СООПШТУВАЊЕ НА МУЗИЧКИ ДЕЛА ВО ЈАВНОСТА

Член 1

Во Правилникот за надоместите за јавно изведување и соопштување во јавноста на музички дела („Службен лист на СФРЈ”, бр. 38/86), член 4 ставот 1 се менува и гласи:

„Бруто-приходот, во смисла на овој правилник, го сочинува вкупната наплата остварена со продажба на влезниците или со други форми на наплатување (резервации, зголемување на цената на јадењето и пијачките, со задолжителна или незадолжителна конзумација, без оглед на тоа дали вечерната цена се зголемува или дневната цена се намалува, сервис, музички динар, туристички динар, томбола, лоторија и сл.)”.

Член 2

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Бр. 3589/1
18 мај 1987 година
Белград

Претседател,
Павел Михелчич, с. р.

519.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА СПОЈКИ И ПРИКЛУЧОЦИ ЗА ПНЕУМАТИЧНИ ВОДОВИ

Член 1

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник

престануваат да важат југословенските стандарди што ги имаат следните називи и ознаки:

- | | |
|--|--------------|
| 1. Преклопни навртки од фина класа на изработка, за цевни спојки и приклучоци на пнеуматични водови и кочници за друмски возила. Форма и мери — — — — | JUS M.B1.850 |
| 2. Пнеуматични водови. Цевни спојки и приклучоци со заптивен конус. Општи одредби и преглед — — — — — | JUS M.B6.900 |
| 3. Пнеуматични водови. Цевна спојка со заптивен конус. Диспозиција — — — — | JUS M.B6.901 |
| 4. Пнеуматични водови. Цевен приклучок со заптивен конус. Диспозиција — — — — | JUS M.B6.902 |
| 5. Пнеуматични водови. Цевен приклучок со упорен прстен и торусен заптивач. Диспозиција — — — — — | JUS M.B6.903 |
| 6. Пнеуматични водови. Цевен провод низ преграда. Диспозиција — — — — | JUS M.B6.904 |
| 7. Пнеуматични водови. Продолжен цевен продолжеток за спојки со заптивен конус. Форма и мери — — — — — | JUS M.B6.912 |
| 8. Пнеуматични водови. Редукционен продолжен цевен продолжеток за спојки со заптивен конус. Форма и мерки — — — — — | JUS M.B6.913 |
| 9. Пнеуматични водови. Заптивен конус за цевни спојки и приклучоци. Форма и мери — — — — — | JUS M.B6.930 |
| 10. Пнеуматични водови. Топчест чеп за цевни спојки со заптивен конус. Форма и мери — — — — — | JUS M.B6.932 |
| 11. Пнеуматични водови. Редукционен цевен продолжеток за спојки од челен систем. Форма и мери — — — — — | JUS M.B6.954 |
| 12. Пнеуматични водови. Редукционен продолжен цевен продолжеток за спојки од челен систем. Форма и мери — — — — — | JUS M.B6.955 |
| донесени со Решението за Југословенските стандарди за пнеуматични водови за кочници на друмски возила и други пнеуматични инсталации („Службен лист на СФРЈ”, бр. 6/67). | |
| 13. Продолжено колено за спојки со затиснувачки конус. Форма и мери — — — — | JUS M.B6.914 |
| 14. Трикрак чатал за спојки со затиснувачки конус. Форма и мери — — — — | JUS M.B6.916 |
| 15. Четирикрак чатал за спојки со затиснувачки конус. Форми и мери — — — — | JUS M.B6.921 |
| 16. Цевни спојки и приклучоци на челниот систем. Општи одредби и преглед — — — — — | JUS M.B6.940 |
| 17. Увртно колено за спојки на челниот систем. Форма и мери — — — — — | JUS M.B6.956 |
| 18. Продолжено колено за спојки на челниот систем. Форма и мери — — — — — | JUS M.B6.957 |
| 19. Продолжено редукционо колено за спојки на челниот систем. Форма и мери — — — — — | JUS M.B6.958 |

20. Продолжен трикрак чатал за спојки на челниот систем. Форма и мери — — — — — JUS M.B6.961
21. Продолжен редукционен трикрак чатал за спојки на челниот систем. Форма и мери — — — — — JUS M.B6.963
22. Редукционен трикрак чатал за спојки на челниот систем. Форма и мери — — — — — JUS M.B6.964
23. Четирикрак чатал за спојки на челниот систем. Форма и мери — — — — — JUS M.B6.966
- донесени во Решението за југословенските стандарди за пневматички водови за кочници на друмски возила и други пневматички инсталации („Службен лист на СФРЈ”, бр. 49/67).
24. Пневматични водови. Угодлив приклучок помеѓу два уреда (агрегати). Диспозиција — — — — — JUS M.B6.905
25. Пневматични водови. Специјален редукционен трикрак чатал за спојки со затиначки конус. Форма и мери — — — — — JUS M.B6.933
- Донесени со Решението за југословенските стандарди за спојки и приклучоци за пневматични водови („Службен лист на СФРЈ”, бр. 4/68).

Член 2

Овој правилник влегува во сила осмиот ден до денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Бр. 07-93/113
11 мај 1987 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за
стандардизација,
Вукашин Драгоевиќ, с. р.

520.

Врз основа на член 1 став 6 од Законот за привремена забрана на располагањето со дел од општествените средства на општествено-политичките заедници и на самоуправните интересовни заедници на општествените дејности за потрошувачка во 1987 година („Службен лист на СФРЈ”, бр. 12/87 и 22/87), Службата на општественото книговодство на Југославија утврдува

СТАПКА НА РАСТЕЖОТ

НА ОСТВАРЕНИОТ СПОРЕДЛИВ ДОХОД НА ОПШТЕСТВЕНОТО СТОПАНСТВО ЗА ПЕРИОДОТ ЈАНУАРИ-МАРТ 1987 ГОДИНА ВО ОДНОС НА ЈАНУАРИ-МАРТ 1986 ГОДИНА

Стапката на растежот на остварениот споредлив доход на општественото стопанство за периодот јануари-март 1987 година во однос на јануари-март 1986 година изнесува 108,9.

10 бр. 8/23
1 јуни 1987 година
Белград

Генерален директор
на Службата на
општествено
книговодство,
Димитрие Тасиќ, с. р.

521.

Врз основа на член 9 став 1 од Законот за привремена забрана на располагањето со дел од општествените средства за лични доходи и за заедничка потрошувачка на работниците за 1987 година над растежот на продуктивноста на трудот („Службен лист на СФРЈ”, бр. 12/87 и 22/87), Службата на општественото книговодство на Југославија утврдува

СТАПКА НА РАСТЕЖОТ

НА ПРОСЕЧНИОТ МЕСЕЧЕН ЧИСТ ЛИЧЕН ДОХОД ПО РАБОТНИК ВО СТОПАНСТВОТО НА СФРЈ ЗА ПЕРИОДОТ ЈАНУАРИ-МАРТ 1987 ГОДИНА ВО ОДНОС НА ЧЕТВРТОТО ТРИМЕСЕЧЈЕ НА 1986 ГОДИНА

Стапката на растежот на просечниот месечен чист личен доход по работник во стопанството на СФРЈ за периодот јануари-март 1987 година во однос на четвртото тримесечје на 1986 година изнесува 3,9.

10 бр. 8/24
1 јуни 1987 година
Белград

Генерален директор
на Службата на
општествено
книговодство,
Димитрие Тасиќ, с. р.

НАЗНАЧУВАЊА И РАЗРЕШУВАЊА

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 23/78, 21/82 и 18/85), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА СОЈУЗНИОТ КОМИТЕТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО

За помошник на претседателот на Сојузниот комитет за земјоделство се назначува Гура Васиќ, помошник на директорот на Земјоделско-прехранбениот комбинат Ораховица.

С. п. п. бр. 330
12 мај 1987 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Јанез Земљарич, с. р.

Врз основа на член 236 и член 238 став 2 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 23/78, 21/82 и 18/85), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ЗАМЕНИК НА ДИРЕКТОРОТ НА ИНСТИТУТОТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ ВО СОСТАВОТ НА СОЈУЗНИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ

За заменик на директорот на Институтот за безбедност во составот на Сојузниот секретаријат за внатрешни работи се назначува Мирољуб Луковиќ, поранешен потсекретар во Сојузниот извршен совет — шеф на Кабинетот на претседателот на Сојузниот извршен совет.

С. п. п. бр. 500
12 мај 1987 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Јанез Земљарич, с. р.

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 23/78, 21/82 и 18/85), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА СОЈУЗНИОТ СЕКРЕТАР ЗА ФИНАНСИИ

За помошник на сојузниот секретар за финансии се назначува м-р Миливое Вујачиќ, шеф на кабинетот на член на Претседателството на СФРЈ и советник за економски прашања во Претседателството на СФРЈ.

С. п. п. бр. 501
12 мај 1987 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Јанез Земљарич, с. р.

Врз основа на член 73 став 4 од Законот на Народната банка на Југославија и за единственото монетарно работење на народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини („Службен лист на СФРЈ”, бр. 49/76 и 41/81), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ВИЦЕГУВЕРНЕР НА НАРОДНАТА БАНКА НА ЈУГОСЛАВИЈА

За вицегувернер на Народната банка на Југославија се назначува д-р Вукашин Марковиќ, генерален директор на Секторот за работи на монетарно-кредитниот систем и политика во Народната банка на Југославија.

С.п.п. бр. 502
12 мај 1987 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Јанез Земљарич, с.р.

Врз основа на член 236 став 1 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 23/78, 21/82 и 18/85), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ЗАМЕНИК НА ДИРЕКТОРОТ НА СОЈУЗНИОТ ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ ЗАВОД

За заменик на директорот на Сојузниот хидрометеоролошки завод се назначува Славко Максимовиќ, заменик на директорот на Републичкиот хидрометеоролошки завод на Социјалистичка Република Србија.

С.п.п. бр. 503
12 мај 1987 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Јанез Земљарич, с.р.

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 23/78, 21/82 и 18/85), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА СОЈУЗНИОТ СЕКРЕТАР ЗА ПАЗАР И ОПШТИ СТОПАНСКИ РАБОТИ

За помошник на сојузниот секретар за пазар и општи стопански работи се назначува Александар Перовиќ, помошник на сојузниот секретар за пазар и општи стопански работи.

С.п.п. бр. 504
12 мај 1987 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Јанез Земљарич, с.р.

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 23/78, 21/82 и 18/85), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА СОЈУЗНИОТ КОМИТЕТ ЗА НАУКА И ТЕХНОЛОГИЈА

За советник на претседателот на Сојузниот комитет за наука и технологија се назначува м-р Јања Беч, секретар на Активот за наука и Универзитетот на Покраинскиот комитет на СК Војводина.

С.п.п. бр. 505
12 мај 1987 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Јанез Земљарич, с.р.

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 23/78, 21/82 и 18/85), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ПОМОШНИК НА СОЈУЗНИОТ СЕКРЕТАР ЗА ФИНАНСИИ

Се разрешува од должноста помошник на сојузниот секретар за финансии Милан Жикелиќ, со 30 април 1987 година, поради заминување на друга должност.

С.п.п. бр. 506
12 мај 1987 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Јанез Земљарич, с. р.

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 23/78, 21/82 и 18/85), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ СОВЕТНИК НА СОЈУЗНИОТ СЕКРЕТАР ЗА ФИНАНСИИ

Се разрешува од должноста советник на сојузниот секретар за финансии Душан Љубоевиќ, со 30 јуни 1987 година, поради заминување во пензија.

На именуваниот му престанува работниот однос со 30 јуни 1987 година.

С.п.п. бр. 507
12 мај 1987 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Јанез Земљарич, с.р.

Врз основа на член 244 став 1 и член 249 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 23/78, 21/82 и 18/85), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА ПОТСЕКРЕТАРОТ ВО СОЈУЗНАТА УПРАВА ЗА ЦАРИНИ

Се разрешува од должноста потсекретар во Сојузната управа за царини Богомир Лиович, со 19 мај 1987 година, поради истекот на времето на кое е назначен.

Именуваниот се става на располагање во смисла на одредбата на член 249 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата.

С.п.п. бр. 508
12 мај 1987 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Јанез Земљарич, с.р.

УКАЗИ

Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија донесува

УКАЗ

ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА НА ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО РЕПУБЛИКА ЦИБУТИ И ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ НА ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО РЕПУБЛИКА ЦИБУТИ.

I

Се отповикува

Нусрет Сеферовиќ, од должноста на извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федератив-

на Република Југославија во Република Цибуту, со седиште во Адис Абеба.

II

Се назначува,

Иван Сеничар, извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Социјалистичка Етиопија за извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Република Цибуту, со седиште во Адис Абеба.

III

Сојузниот секретар за надворешни работи ќе го изврши овој указ.

IV

Овој указ влегува во сила веднаш.

У. бр. 9
18 мај 1987 година
Белград

Претседател
на Претседателството на
СФРЈ,
Лазар Мојсов, с. р.

Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија донесува

УКАЗ

ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА НА ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО СОЕДИНЕТИТЕ АМЕРИКАНСКИ ДРЖАВИ И ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ НА ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО СОЕДИНЕТИТЕ АМЕРИКАНСКИ ДРЖАВИ

I

Се отповикува

Мико Ракиќ, од должноста на извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Соединетите Американски Држави.

II

Се назначува

Миворад Ковачевиќ, член на Сојузниот извршен совет и претседател на Комисијата на Сојузниот извршен совет за односи со странство во претходниот мандат, за извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Соединетите Американски Држави.

III

Сојузниот секретар за надворешни работи ќе го изврши овој указ.

IV

Овој указ влегува во сила веднаш.

У. бр. 10
20 мај 1987 година
Белград

Претседател
на Претседателството на
СФРЈ,
Лазар Мојсов, с. р.

СОДРЖИНА:

Страна

	Страна			Страна
515. Уредба за доаѓање и престој на странски јахти и странски чамци наменети за разонода или спорт во крајбрежното море, реките и езерата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија — — — — —	953	519. Правилник за престанување на важењето на југословенските стандарди за спојки и приклучоци за пнеуматични водови — — — — —		975
516. Одлука за измена на Одлуката за условите и начинот на остварување на правото на делегатите во Собранието на СФРЈ за користење на автомобил во лична сопственост за службени цели — — — — —	960	520. Стапка на растежот на остварениот споредлив доход на општественото стопанство за периодот јануари-март 1987 година во однос на јануари-март 1986 година — — — — —		976
517. Правилник за давање станови на користење и кредити за прибавување станови на уживатели на воени пензии — — — — —	960	521. Стапка на растежот на просечниот месечен чист личен доход по работник во стопанството на СФРЈ за периодот јануари-март 1987 година во однос на четвртото тримесечје на 1986 година — — — — —		976
518. Правилник за измена на Правилникот за надоместите за јавно изведување и соопштување на музички дела во јавноста — — — — —	975	Назначувања и разрешувања — — — — —		976
		Укази — — — — —		976

НОВО!

АКТУЕЛНО!

ИЗЛЕЗЕ ОД ПЕЧАТ КНИГАТА

ПРОТИВРЕЧНОСТИ НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ПРАВО

Автор: Миодраг Зечевиќ
Рецензент: д-р Јован Ѓорѓевиќ

Познатиот правник, законодавен стучњак и професор на Факултетот на политички науки – Миодраг Зечевиќ во оваа монографска студија, служејќи се, на современ начин, со јазикот и апаратурата на науката, обработува некои од најкрупните противречности со кои се соочени нашиот правен систем и поредок.

Сосредоточен најпрви на уставните прашања и проблеми кои настануваа, пред се, по донесувањето на Уставот на СФРЈ од 1974 година, авторот наведе и обработи цела низа области пред кои уставните начела беа во недоумение или поради нив мораа да бидат менувани.

Било да се работи за сложени проблеми од областа на надлежноста или за појави на етатизација и јакнење на државното право, или за авторитетот на правото и уставноправните методолошки проблеми на правото, проф. д-р Миодраг Зечевиќ во оваа студија ги обработи сите актуелни дилеми и недоуменија, ги установи причините за различните пристапи и ги назначи патиштата за однесување на субјективните сили спрема правото, неговата примена и почитување.

Сето ова книгата је прави незаобиколна во сите денешни дискусии и во работата врз Уставот и уставните промени.

Цена 3.500.-

Порачки прима: НИУ СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ, Белград, Јована Ристиќа 1.
Поштенски фах 226, телефон 651-840, телекс 11756.



НИУ СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ
11000 Белград, Јована Ристиќа 1,

ПОРАЧКА

Со ова неотповикливо порачуваме:

620190 ПРОТИВРЕЧНОСТИ НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ПРАВО

_____ парч.

Адреса и жиро-сметка на порачувачот: _____

_____ (жиро-сметка број)

Во _____, 1987. _____

(М.П.)

Потпис на порачувачот, _____